



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 30 мај 1978
Скопје
Број 20 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

238.

Врз основа на член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ број 45/77), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 7 март 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Пречистениот текст на Законот за просторно и урбанистичко планирање ги опфаќа Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ број 15/73 и 20/73) и Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ број 45/77), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-58
7 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Димче Козаров, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

(Пречистен текст)

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со просторното и урбанистичкото планирање се обезбедува планско и рационално користење на просторот, планска и рационална изградба и уредување на населените места како и заштита на човековата средина.

Просторното и урбанистичкото планирање е составен дел на општиот систем на планирање.

Член 2

Општествено-политичките заедници се грижат за планирањето и уредувањето на просторот во рамките на своите права и должности.

Општествено-политичките заедници се должни да го следат процесот на урбанизацијата и реализацијата на просторните и урбанистичките планови, да ги усогласуваат сите планови со потребите и можностите за развој, со научните и техничките достигнувања, како и да ги приспособуваат кон новонастанатите потреби.

Член 3

Работите на просторното и урбанистичкото планирање се работи од општ интерес за Републиката.

Член 4

Просторното планирање се остварува преку просторен план на Републиката, за регион и за подрачје на општина.

Урбанистичкото планирање се остварува со урбанистички планови за населени места и за подрачја за специјална намена (излетишта, подрачја за воени потреби, подрачја со историско значење и заштитени подрачја).

Член 5

Просторните планови за потесните подрачја, и урбанистичките планови за населените места и подрачјата за специјална намена мора да бидат во согласност со плановите на пошироките подрачја.

Просторните и урбанистичките планови и мерките за уредување и изградба на населените места мораат да бидат усогласени со плановите за општонародна одбрана.

Член 6

Просторниот и урбанистичкиот план се изработуваат за подолг временски период, а најмалку за период од 20 години.

Член 7

При изработувањето на просторните и урбанистичките планови се обезбедува соработка на заинтересираните органи на општественото самоуправање и органите на власта, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни да обезбедуваат полна соработка и да ги дадат сите расположливи податоци потребни за изработувањето на просторниот и урбанистичкиот план.

Член 8

Заради зачувување на определени просторни целини за потребите на планскиот или попланскиот период за изградба и проширување на населени места, за одмор и рекреација или заради зачувување на определени природни целини (национални и регионални паркови, ловни и слични резервати, плажи, планински, зимски, спортски и климатски места и подрачја, термални и други извори, подрачја од посебно историско и културно значење и сл.) со просторниот односно урбанистичкиот план може да се пропише посебен режим за заштита и користење.

Републиката односно општините можат и пред донесувањето на просторниот план да ги определат површините за намените од став 1 на овој член и да го утврдат режимот на нивното користење.

На резервираните површини се применува режим за забрана на градење под услови и на начин утврдени со просторниот, односно урбанистичкиот план или со актот со кој е утврдена нивната намена.

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

1. Видови на планови

Член 9

Во зависност од подрачјето за кое се донесуваат, плановите се:

- просторен план на Републиката,
- просторен план на регион,
- просторен план на општина,
- урбанистички план на населено место,
- урбанистички план на подрачје со специјална намена.

Член 10

Просторниот план на Републиката се донесува за територијата на Републиката.

Член 11

Просторниот план на регионот се донесува за подрачје на повеќе општини или нивни делови кои опфаќаат поширока просторна целина, која, по правило, има заеднички географски, економски, демографски и други обележја или заеднички интереси за развој.

Границата на просторната целина од став 1 на овој член се определува со просторниот план на Републиката. Доколку просторниот план на Републиката не е донесен, таа граница ја определуваат општините со меѓусебен договор.

Член 12

Просторниот план на општината се донесува за подрачјето на општината.

Просторен план на општината не мора да се донесе доколку со донесениот просторен план за соодветен регион е опфатено целото подрачје на општината.

Во случајот од став 2 на овој член, просторниот план на регионот задолжително ги содржи и елементите на просторниот план на општината предвидени со член 14 на овој закон.

Член 13

Урбанистичкиот план се донесува за населено место односно за подрачје со специјална намена.

2. Содржина на плановите

а) просторни планови

Член 14

Просторниот план на Републиката содржи особено:

1. анализа и оценка на постојната положба на просторот во Републиката (природни услови, население, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на централните населени места во Републиката, инфраструктурни системи од републичко значење, туризам и основна намена на просторот);

2. просторна концепција за уредување на просторот во Републиката (основни концепции за општествено-економскиот развој, сообраќајот, инфраструктурните системи од републичко значење, мрежата и функцијата на централните населени места, основната намена на површините и заштитата на човековата средина);

3. насоки за просторно планирање и уредување на регионот;

4. насоки, мерки и одредби за реализација на планот.

Просторниот план на Републиката како прилог ја содржи следната документација:

— извод од донесените просторни планови на регионите;

— појдовни основи на општествениот и стопанскиот развој;

— документација за природните, техничките и општествено-економските компоненти на просторот и

— документација на заштитата на човековата средина.

Член 15

Просторниот план на регионот содржи особено:

1) анализа и оценка за постојната положба на просторот на регионот (природни услови, население, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на населените места, инфраструктурните системи, туризмот и намена на просторот во регионот);

2) просторна концепција за уредување на просторот во регионот (основни концепции за општествено-економскиот развој, сообраќајот, инфраструктурните системи, рекреативните површини, туризмот, мрежата и функцијата на населените места, заштитата на човековата средина и намена на површините);

3) насоки за просторно планирање и уредување на територијата на општината и

4) насоки, мерки и одредби за реализација на планот.

Просторниот план на регионот, како прилог, ја содржи следната документација:

— извод од просторниот план на Републиката;

— појдовна основа на општествениот и стопанскиот развој;

— документација за природните, техничките и општествено-економските компоненти на просторот и

— документација за заштита на човековата средина.

Член 16

Просторниот план на општината содржи особено:

1) анализа и оценка за постојната положба на просторот на општината (природни услови, население, сообраќај, стопанство, мрежа и функција на населените места во општината, инфраструктурните системи и објекти, туризмот, рекреативните површини, намена на површините и урбална опрема на населените места);

2) просторна концепција за уредување на просторот во општината (концепции за општествено-економскиот развој, сообраќајот, инфраструктурните системи и објекти, туризмот, рекреативните површини, мрежата и функцијата на населените места во општината, заштитата на човековата средина, намената на површините со поделба на зони за станување, земјоделството, индустријата и др.);

3) насоки за просторно планирање и уредување на населените места (програмски поставки за изработување на урбанистичките планови на населените места и подрачјата со специјална намена, просторна организација на населените места и подрачјата со специјална намена и др.); и

4) насоки, мерки и одредби за реализација на планот.

Просторниот план на општината како прилог ја содржи и следната документација:

— извод од просторниот план на регионот;

— документација за природните и општествено-економските компоненти во просторот;

— документација за заштита на човековата средина (за природните убавини, деградираните подрачја, спомениците на културата и др.).

б) Урбанистички план

Член 17

Урбанистичкиот план се изработува во следните фази:

а) урбанистичка студија

б) основен урбанистички план и

в) план за реализација.

За населени места под 10.000 жители урбанистичкиот план може да се изработува во две фази:

— основен урбанистички план со анализа и оценка на можностите за развој на населеното место и

— планови за реализација.

Урбанистичката студија од став 1 на овој не се изработува доколку е донесен просторен план за подрачјето на општината односно за регионот.

Член 18

Урбанистичката студија содржи особено:

1) анализа и оценка на досегашниот развој на населеното место односно подрачјето со специјална намена (природни карактеристики, историско-урбанистички развој, население, станување, стопански развој, сообраќај и комуникации, јавни и општествени функции, градежен фонд и комунални инсталации и објекти);

2) просторна концепција за населеното место односно подрачјето со специјална намена (концепции за развој на населението, стопански развој, станување, сообраќајот и комуникациите, јавните и општествените функции, функционалната поделба на зоните, комуналните инсталации и објекти и водните текови);

3) етапи за реализација на урбанистичкиот план;

4) основни финансиски показатели за реализација на урбанистичкиот план и

5) економско-техничко образложение на студијата.

Урбанистичката студија мора да ја содржи и следната документација:

— извод од просторниот план на општината односно просторниот план на регионот;

— геодетски ситуационен план;

— проекција на стопанскиот развој на населеното место и

— документација за заштита на човековата средина.

Член 19

Основниот урбанистички план содржи особено:

1) основни решенија за намената на површините, патната и уличната мрежа, системот на градбата, зелените површини, нивелацијата на главната улична мрежа, комуналните инсталации, урбаната опрема и водните текови.

2) одредби за примена на основниот урбанистички план (урбанистичко-архитектонски услови, геодетски услови, хидро-технички услови, електроенергетски услови и други потребни услови за локација на објектите).

Основниот урбанистички план ја содржи следната документација:

— извод од урбанистичката студија и

— геодетски ситуационен план.

Ако за населеното место не се изработува урбанистичка студија, основниот урбанистички план ја содржи и следната документација:

— извод од просторниот план на општината односно просторниот план на регионот,

— проекција на стопанскиот развој на населеното место и

— документација за заштита на човековата средина.

Член 20

Плановите за реализација содржат особено:

1) урбанистичко-архитектонска програма;

2) детален урбанистички план (хоризонални габарити на објектите, градежни парцели на објектите, катноста на објектите, намената на објектите, хортикултурна обработка на слободните површини);

3) детален нивелмански план (нивелација на уличната мрежа со нивелмански коти);

4) детален план на уличната мрежа и градежните парцели (детално сообраќајно решение на улиците, оскинската мрежа на улиците, координатите на оскинската мрежа и нумерички податоци за обележување на улиците, градежните парцели и објекти);

5) проекти за комуналните инсталации, водните текови и уличната мрежа;

6) одредби за примена на плановите за реализација (извод од одредбите за примена на основниот урбанистички план и другите потребни услови за локација на објектите, и

7) економско-техничко образложение на плановите за реализација.

Плановите за реализација во прилог ја содржат и следната документација:

— извод од основниот урбанистички план,

— ажуриран геодетски ситуационен план,

— геолошки, сеизмички, хидролошки, климатски и други податоци за земјиштето,

— конзерваторска документација,

— пресметка на работите за уредување на земјиштето, инфраструктурата и урбаната опрема.

3. Изработување и донесување на плановите

Член 21

Просторните и урбанистичките планови се изработуваат на топографски и геодетски ситуациони планови во следниот размер:

— просторен план на Републиката, во размер: 1:300,000 до 1:100,000;

— просторен план на регион, во размер: 1:100,000 до 1:50,000;

— просторен план на општина, во размер 1:50,000 до 1:25,000;

— урбанистичката студија, во размер 1:10,000 до 1:2,500;

— основниот урбанистички план, во размер 1:5,000 до 1:2,500 и

— плановите за реализација во размер 1:1,000 до 1:500.

Член 22

Плановите за реализација задолжително се изработуваат на ажуриран геодетски ситуационен план заверен од органот надлежен за геодетски работи.

Член 23

Урбанистичката студија и основниот урбанистички план се изработуваат за целото населено место.

Плановите за реализација се изработуваат за делови од населеното место, според етапите за реализација на основниот урбанистички план, а врз основа на среднорочната програма за изградба.

Член 24

За изработувањето на просторниот план на Републиката одлучува Собранието на СРМ.

За изработувањето на просторниот план на регион одлучуваат спогодбено собранијата на општините чии подрачја се опфаќаат со просторниот план.

За изработувањето на просторниот план на општина како и на урбанистичките планови за населени места и подрачја за специјална намена одлучува собранието на општината на седница.

Член 25

Врз основа на просторниот план, општината ќе утврди за кои населени места задолжително ќе се донесат урбанистички планови и во кој рок.

Ако не е донесен просторен план, општината со општ акт ќе утврди за кои населени места ќе се донесат урбанистички планови.

Член 26

Просторни планови можат да изработуваат научни и стручни организации доколку нивната дејност е поврзана со содржината на просторното планирање.

Член 27

Со изработување на урбанистички планови може да се занимава организација на здружен труд која е регистрирана за изработување на такви планови.

Организацијата од став 1 на овој член може да се регистрира за изработување на такви планови ако има во редовен работен однос најмалку два дипломирани инженери-архитекти, два дипломирани градежни инженери, еден дипломиран геодетски инженер или геометар, еден дипломиран економист, еден дипломиран правник и еден дипломиран социолог, со најмалку две години работно искуство во соодветната област.

Член 28

По исклучок од член 27 на овој закон за помали населени места до 2.000 жители урбанистички планови можат да изработуваат освен организациите на здружен труд од член 27 на овој закон, и општинските органи, доколку имаат во редовен работен однос најмалку еден дипломиран инженер-архитект и еден геометар со најмалку две години работно искуство во таа област.

Член 29

При изработувањето на просторните и урбанистичките планови се обезбедува соработка на заинтересираните органи на општественото самоуправање, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, а особено со органите и организациите надлежни за општественото планирање, водостопанство, сообраќај, енергетика, здравство, образование, физичка култура, култура, народна одбрана, внатрешни работи, заштита на природата, заштита на спомениците на културата и друго.

Член 30

Просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и се организира јавна расправа.

Постапката за донесувањето на плановите од став 1 на овој член и постапката за обезбедување на јавен увид ја утврдува Собранието на општината, односно за просторниот план на Републиката — Собранието на СРМ.

Ако регионот или подрачјето за специјална намена се протега на подрачјето на две или повеќе општини, соодветните општински собранија спогодбено ја утврдуваат постапката за обезбедување јавен увид.

Член 31

Заради оценка на усогласеноста со просторниот план на Републиката, со постојните урбанистичко-технички нормативи и со одредбите на овој закон, општините се должни на републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање да му ги доставуваат, пред нивното донесување, следните планови:

- просторните планови на регионите,
- просторните планови на општините,
- урбанистичките студии и основните урбанистички планови за населените места со над 5.000 жители,

- урбанистичките студии и основните урбанистички планови, за подрачја за специјална намена што опфаќаат делови на повеќе општини,
- урбанистичките студии и основните урбанистички планови за туристички населени места со капацитет од над 2.000 легла.

Член 32

За давање оценка на плановите од член 31 на овој закон се формира стручна комисија во состав на републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање.

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање во рок од 60 дена од денот на примањето на планот не даде свое мислење, ќе се смета дека планот го прифаќа без забелешки.

Комисијата од став 1 на овој член ја формира Извршниот совет.

4. Измени и дополнувања на плановите

Член 33

Просторните и урбанистички планови можат да се изменат и дополнат доколку битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако е неопходно поради дејство на виша сила.

Измените на плановите, по правило, се вршат истовремено со донесувањето на среднорочните општествени планови.

Член 34

По исклучок, измени и дополнувања на плановите за реализација од помал обем (измена на габаритот на објектот, доградба и надградба на објектот, измена на намената, на објектот и нивелационата и регулационата линија), можат да се вршат врз основа на пропис на општината што се донесува едновременно со планот за реализација.

Измените од став 1 на овој член не смеат да бидат во спротивност со основниот урбанистички план.

Член 35

Измените и дополнувањата на плановите од член 33 на овој закон се вршат во постапката за донесување на плановите.

III. УРБАНИСТИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Член 36

Општината во рамките на своите права и должности самостојно ја регулира урбаната изградба, со донесување просторен план на општината и урбанистички планови за населените места.

Доколку не е донесен просторен план на општината односно урбанистички планови за одделни населени места со општ акт општината може да го регулира режимот и условите на градење во населените места.

Во согласност со урбанистичкиот план односно актот со кој се регулира изградбата на населените места, општината обезбедува и соодветна изградба на урбана опрема (училишта, здравствено-социјални установи, комунална инфраструктура, засолништа за случај на војна, објекти за снабдување, сервиси, зелени површини, културни, инфраструктурни објекти и сл.).

Член 37

За секое населено место се утврдува урбано подрачје.

Урбаното подрачје опфаќа изградени и неизградени површини наменети за станување, објекти за одмор, објекти на урбана опрема, инфраструктура

тура, површини за посебни намени, зелени површини, површини резервирани за идниот развој и сл.

Урбаното подрачје се утврдува со урбанистичкиот план односно со општ акт на општината, ако таков план не е донесен.

Член 38

На просториите кои се загрозуени или потенцијално загрозуени од елементарни непогоди, мерките за заштита во урбаната изградба се утврдуваат со просторниот односно урбанистичкиот план или со општ акт од член 36 на овој закон.

IV. ОДРЕДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА

1. Решение за локација

Член 39

Изградба, доградба, надградба и реконструкција на објектите како и изведување на други работи на површината и под површината на земјата може да се врши само во согласност со урбанистичкиот односно просторниот план.

За градежните и другите работи од став 1 на овој член се издава решение за локација.

Решението за локација се издава со извод од планот за реализација односно со извод од просторниот план и со утврдување на урбанистичко-архитектонските услови.

Член 40

За населените места и надвор од нив за кои не се донесени планови за реализација решенија за локација се издаваат само врз основа на основниот урбанистички план и на одредбите за неговата примена.

За населените места и надвор од нив за кои не е донесен просторен односно урбанистички план, решение за локација се издава врз основа на општиот акт од член 36 став 2 на овој закон или само врз основа на посебен акт на општината, односно на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за објекти од член 36 став 3 на овој закон.

Член 41

Со урбанистичко-архитектонските услови што се составен дел на решението за локација особено се утврдува:

- градежна и регулациона линија;
- нивелационата линија (нивелациона кота на подот на приземјето на објектот во однос на нивелетата на патот — улицата);
- услови за уредување на земјиштето, начин на приклучокот на јавниот пат — улицата и мрежата на инсталациите во согласност со месните прилики;
- услови кои обезбедуваат заштита на човековата средина;
- коефициент за изграденост;
- височина и оддалеченост на зградите како и ориентациона основа на зградите;
- услови за архитектонско обликување;
- површини за паркирање на возила;
- по потреба услови за заштита од елементарни и воени катастрофи, односно од интерес за народната одбрана;
- депонија и евакуација на ѓубрето и отпадните материјали.

За објектите од општ интерес за Републиката условите за издавање решение за локација за изградба на инвестициони објекти предвидени со посебни прописи, ги прибавува републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање по службена должност.

Член 42

Освен за работите од член 39 на овој закон, решение за локација потребно е и за:

- користење на земјишта за поставување на инсталации и објекти со цел за логорување, рекреација, плажа и сл.,
- измена на намената на шумско земјиште во друго земјиште,
- сечење на дрвјата кои се како дрвореди,
- поединечни карактеристични дрвја,
- групни дрвја,
- паркови и шумски засади во населените места и за подрачје долж сообраќајници или видици,
- депонии и копање на земја.

Член 43

За изградба на нови урбанистички комплекси и целини решение за локација се издава само ако за тој комплекс или целина е донесен план за реализација.

За изградба на индустриски и други производни комплекси, решение за локација се издава врз основа на претходно обработен предлог на макро и микро локација, во смисла на член 47 став 2 на овој закон.

Член 44

Во подрачјата за кои, со пропис, е утврден посебен режим на користење или се ставени под посебна заштита, решение за локација се издава во согласност со режимот на користењето односно заштитата на тие подрачја, а по претходно прибавено мислење од органот надлежен за нивната заштита.

Член 45

Општината со свој пропис го регулира начинот и условите за издавање решение за локација за изградба на привремени објекти.

2. Постапка за издавање решение за локација

Член 46

Решение за локација издава општинскиот орган на управата надлежен за работите од областа на урбанизмот.

Решение за локација за објекти од општ интерес за Републиката, утврдени со Законот за изградба на инвестициони објекти издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање по претходно прибавено мислење од стручна комисија.

Стручната комисија од став 2 на овој член се формира од претставници на заинтересираните републички органи што ќе ги определи Извршниот совет.

Член 47

Барањето за добивање решение за локација за изградба на објекти во сопственост на граѓани и граѓанско-правни лица содржи:

- вид и опис на објектот односно работите со образложение,
- копие од катастарскиот план за соодветното земјиште кое не може да биде постаро од една година,
- за објекти што се изградуваат на земјиште во општествена сопственост, доказ дека земјиштето му е дадено на трајно користење,
- за земјиште во сопственост на граѓани ако се градат објекти во сопственост на граѓани, доказ за сопственост.

Барањето за добивање решение за локација за изградба на објект од општ интерес за Републиката, покрај елементите од алинеи 1 и 2 од став 1 на овој член, треба да содржи и предлог на макро локација изработен врз ситуационен план во соод-

ветна размера со основни урбанистичко-архитектонски услови издадени од општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Член 48

Решението за локација за изградба на објект во сопственост на граѓани и граѓанско-правни лица престанува да важи ако во рок од една година од денот на приемот на решението за локација не се побара одобрение за градење.

Решението за локација за изградба на објект од општ интерес за Републиката престанува да важи во рок од 2 години од денот на приемот на решението за локација, ако не се побара одобрение за градење на инвестициониот објект.

Важноста на решенијата за локација од ставовите 1 и 2 на овој член може по исклучок во оправдани случаи да се продолжи најмногу уште за една година.

Член 49

Решението за локација за изградба на станбена или деловна зграда со нов кат или преуредување на постојниот кров односно поткровјето, може да се издаде ако:

- зградата не е изградена до височината предвидена со планот,
- надградбата на зградата одговара на архитектонскиот изглед, урбанистичката складност на улиците и амбиентот и
- зградата и земјиштето можат да го издржат надградувањето без да се загрози стабилноста на зградата.

Надградувањето од став 1 на овој член мора да е во согласност со прописите за сеизмичка изградба.

3. Решение за локација за посебни објекти и намени

Член 50

Решение за локација за објекти и работи кои според посебни прописи служат за посебни намени се издава врз основа на претходно добиена согласност од органот на управата овластен со посебниот пропис.

Член 51

Не може да се издава решение за локација за објекти, постројки или други работи, кои ја спречуваат прегледноста на патот или на железничката линија во близина на раскрсница, опасна кривина или ако со тоа се нарушуваат основните функции на постојните објекти.

Член 52

Решение за локација за експлоатација на минерални сировини (вадење песок, чакал, глина, камен и сл.) не може да се издаде на подрачјето на населеното место, јавните сообраќајници, водостопанските објекти, извориштата на води, заштитните и резервирани површини, туристички и рекреативни подрачја и други површини, ако со експлоатацијата тие се загрозуваат.

Решението за локација на експлоатационото поле покрај другите мерки и работи што корисникот на експлоатационото поле е должен да ги изврши, ја содржи обврската на корисникот да го санира нарушениот изглед на пејсажот (зарамнување на теренот, покривање на хумусните слоеви, озеленување и сл.), односно да го обезбеди подземјето.

Член 53

Решението за локација во сеизмички подрачја се издава во согласност со прописите за асеизмичка изградба.

Член 54

Решение за локација не е потребно за изградба на објекти или за изведување на работи што се вршат непосредно пред почетокот или за време на елементарни и други непредвидени случаи, поради спречување на нивното дејство како и поради отстранување на штетните последици од тие непогоди.

4. Спроведување на решението за локација

Член 55

Решение за локација се спроведува со:

- урбанистичка согласност и
- геодетски обележувања на терен (регулационна и нивелационна линија) на темелите.

Член 56

Со урбанистичка согласност се потврдува дека инвестиционо-техничката документација за градежни или други работи е изработена според условите утврдени во решението за локација.

Урбанистичката согласност се издава во вид на решение, а го издава општинскиот орган на управата што го издал решението за локација.

За објектите од општ интерес за Републиката определени со Законот за изградба на инвестициони објекти, урбанистичка согласност издава републичкиот орган на управата од член 46 став 2 на овој закон.

Барањето за добивање на урбанистичка согласност за изградба на објекти од став 3 на овој член, покрај техничката документација треба да содржи и ситуација на комплексот обработена со следните содржини:

- хоризонтални габарити на објектите според инвестиционо-техничката документација;
- катност и висина на објектите;
- нивелмански и други податоци;
- план на уличната мрежа со површина за паркирање;
- план на комуналните инсталации и објекти и
- технички опис за тоа како се исполнети условите што се утврдени во решението за локација и условите што се дадени со посебните прописи поставени од одделните органи.

Член 57

Геодетското обележување во однос на регулационата и нивелационата линија на објектот се врши според условите дадени во решението за локација од општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

За геодетското обележување се составува записник што го потпишуваат органот од став 1 на овој член и инвеститорот на објектот.

Еден примерок од записникот му се доставува и на општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи, кој е должен да изврши промени во ситуационите планови и катастарскиот операт според записникот.

Член 58

Инвеститорот е должен да го известува органот што го издал решението за локација за денот на завршувањето на темелите односно другите земјани работи, најдоцна 5 дена пред завршувањето на работите.

Органот од став 1 на овој член е должен најдоцна еден ден по извршувањето на работите да провери дали темелите односно другите земјани работи се извршени во согласност со записникот за геодетското обележување од член 57 на овој закон.

По истекот на рокот од став 2 на овој член инвеститорот може да продолжи со натамошната изградба на објектот.

V. НАДЗОР

Член 59

Надзор над примената на овој закон и другите прописи од областа на урбанизмот врши урбанистичката инспекција.

Работите на урбанистичката инспекција ги вршат општинските урбанистички инспектори и Републичкиот урбанистички инспекторат.

Член 60

Републичкиот урбанистички инспекторат е во состав на Републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање и со него раководи главниот урбанистички инспектор што го именува Извршниот совет.

Член 61

За урбанистички инспектор може да се назначи лице со архитектонско градежен факултет, со најмалку 2 години работно искуство во струката.

Член 62

Републичкиот урбанистички инспекторат врши надзор над работите на општинските урбанистички инспектори и им дава потребна стручна помош во примената на спроведувањето на законите и прописите донесени врз основа на законот.

Републичкиот урбанистички инспекторат може по потреба, непосредно да врши работи на општинскиот урбанистички инспектор, ако овој не ги врши инспекциските работи за кои е надлежен или го вршењето на тие работи постојат битни недостатоци.

За преземање на работите од став 2 на овој член републичкиот урбанистички инспектор ќе го извести општинското собрание и ќе го повика општинскиот урбанистички инспектор да присуствува при вршењето на инспекцијата.

Член 63

Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека објектот се гради без издадено решение за локација односно решение за урбанистичка согласност или спротивно на нив, ќе нареди запирање на понатамошната изградба на објектот и за тоа ќе го извести надлежниот градежен инспектор.

Член 64

Ако општинскиот урбанистички инспектор при вршењето на надзорот утврди дека решението за локација е издадено спротивно на планот односно прописите со кои се регулира изградбата или решението за урбанистичка согласност е издадено спротивно на условите утврдени со решението за локација, ќе донесе решение за запирање на понатамошната изградба на објектот и едновременно ќе му предложи на републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање, решението за локација односно решението за урбанистичка согласност да го поништи.

За превземените мерки од став 1 на овој член општинскиот инспектор ќе го извести општинскиот орган на управата надлежен за работите од областа на урбанизмот.

Член 65

Работите на надзорот од член 63 на овој закон за објектите за кои решение за локација издал републичкиот орган на управата надлежен за работите од областа на урбанизмот и просторното планирање ги врши Републичкиот урбанистички инспекторат.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ

Член 66

За рационално користење на податоците при изградбата и уредувањето на просторот, заштитата на човековата средина, во Републиката и во општините се води документација на просторот.

Документацијата во Републиката содржи:

- просторни планови на Републиката, регионите, општините и урбанистичките студии и основните урбанистички планови за населени места над 5.000 жители,

- картографски, геодетски, геолошки, сеизмолошки подлоги,

- основни податоци за сообраќајните и други инфраструктурни системи,

- основни податоци за експлоатационите земјишта, изворите за вода и водозащитните подрачја и резерватите,

- основни податоци за посебните заштитни урбани целини,

- природни убавини и конзерваторска документација и

- основни податоци за загаденоста на водата, воздухот, езерата, езерските брегови и за изворите за загадувањата како и за други појави кои ја загадуваат човековата средина.

Органите и организациите кои со посебен акт ќе ги определи Извршниот совет, се должни да ги достават потребните податоци од став 2 на овој член до Републичкиот орган на управата надлежен за работите од областа на урбанизмот и просторното планирање во рокот што ќе го определи Извршниот совет.

Член 67

Документацијата во општината содржи:

- просторни и урбанистички планови за населените места и подрачја со специјална намена,

- картографски, геодетски, геолошки и сеизмолошки подлоги,

- катастар на згради, јавни и зелени површини,

- катастар на сообраќајници и подземни инсталации,

- катастар за изворите на води со квалитативни и квантитативни показатели.

- инженерско-геолошка карта со пробни дупчења,

- микросеизмички податоци за оштетување во готовите.

- податоци за други елементарни катастрофи,

- податоци за посебно заштитени урбани целини и природни убавини со конзерваторска документација и

- податоци за загрозуена човекова средина.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари или казна затвор од 3 месеци до 1 година ќе се казни за кривично дело:

1. лицето кое ќе издаде решение за локација спротивно на одредбите на членовите 39, 49, 50, 51, 52, 53 и 71 на овој закон;

2. лицето кое ќе нареди измена како и лицето кое ќе изврши измена на планот спротивно на постапката предвидена за изменување на планот (член 33 и 34);

3. лицето кое ќе издаде решение за урбанистичка согласност на проект изработен спротивно на условите во решението за локација (член 56);

4. урбанистичкиот инспектор кој не ќе нареди запирање на понатамошна изградба на објект што се гради спротивно на решението за локација и решението за урбанистичка согласност или без ре-

шение за локација или решението за урбанистичка согласност (член 63); и

5. урбанистичкиот инспектор кој не ќе поднесе предлог за поништување на решението за локација издадено спротивно на планот односно другите услови за тоа подрачје (член 64).

Член 69

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд која:

1. изработува просторни и урбанистички планови а не е регистрирана за изработување на такви планови (член 27);

2. изградува, доградува, надградува и врши реконструкција или изведува други работи на површината или под површината на земјата без решение за локација или спротивно на условите дадени во решението за локација и решението за урбанистичка согласност (член 39);

3. не ќе го извести органот што го издал решението за локација за денот на завршувањето на темелите односно другите земјени работи (член 58);

4. не ќе ја запре понатамошната изградба на објектот по издадената наредба, за запирање од страна на урбанистичкиот инспектор (член 63 и 64).

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 70

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок и граѓанин за дејствијата од точките 2—4 на став 1 од член 69 на овој закон.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 71

По влегувањето во сила на плановите од член 9 на овој закон не може да се издаваат решенија за локација и одобрености за изградба на објекти и да се вршат работи ако не се во согласност со тие планови.

Член 72

Се овластува старешината на републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и просторното планирање да донесе поблиски прописи за содржината на просторните и урбанистичките планови и за начинот на водењето на документацијата на просторот.

Член 73

Членовите 36, 37 и 38 на овој закон непосредно не се применуваат.

Член 74

Со денот 20 април 1973 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за просторно и урбанистичко планирање, престанаа да важат:

1. Законот за надградување („Сл. весник на СРМ“, бр. 34/60);

2. Законот за регионално просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на СРМ“, бр. 7/65 и 16/67);

3. Упатството за содржината на урбанистичката студија, основниот урбанистички план и плановите за реализација („Сл. весник на СРМ“, бр. 20/60);

4. Упатството за содржината на регионалната просторна студија и основниот регионален просторен план („Сл. весник на СРМ“, бр. 18/66);

5. Правилникот за начинот и условите под кои ќе се одобрува надградување на станбени и деловни згради („Сл. весник на СРМ“, бр. 36/60) и

6. Правилникот за елементите на одлуката која го заменува урбанистичкиот план („Сл. весник на СРМ“, бр. 18/66).

239.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за пренесувањето на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77 и 17/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ТРАНСФОРМИРАЊЕ НА ДОСТАСАНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИТЕ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО САНАЦИОНИ КРЕДИТИ

1. Достасаните а неплатени обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, одобрени на организациите на здружен труд од страна на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, се трансформираат во санациони кредити, со рок на враќање од 7 години и со каматна стапка од 5%, и тоа:

- 1) ЗИК „Прилеп“ — Прилеп 1.127.000 дин.
- 2) ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе 1.185.000 дин.
- 3) ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје 1.172.000 дин.
- 4) ЗИК „Тетово“ — Тетово 194.000 дин.
- 5) „Преспанско јаболко“ — Ресен 564.000 дин.

2. Достасаната а неплатена обврска по кредитот од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, одобрен на Земјоделската банка — Скопје во износ од 10.000.000 динари, се трансформира во кредит со рок на враќање од 7 години и со каматна стапка од 5%, доколку таа им одобри санациони кредити под истите услови на организациите на здружениот труд:

- 1) ЗИК „Прилеп“ — Прилеп 3.600.000 дин.
- 2) ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје 3.500.000 дин.
- 3) ЗИК „Пелагонија“ — Битола 2.900.000 дин.

3. Кредитите од точката 1 и 2 на оваа одлука ќе се отплатуваат во еднакви полугодишни ануитети, почнувајќи од 1 јануари 1979 година.

4. Заради враќање на кредитот од Земјоделската банка — Скопје, според точката 2 од оваа одлука, републичкиот секретар за финансии ќе склучи договор со таа Банка.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-922/2

12 април 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

240.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а во врска со точка 7 од Одлуката за начинот на формирањето на цените и за мерките на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 19/75), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО ПАТНИОТ ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ И АВТОБУСКИТЕ СТАНИЦИ

1. За цените во патниот патнички сообраќај се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — давање на согласност на тарифите, а за цените на услугите во автобуските

станции се пропишува мерката на непосредна општествена контрола на цените — евиденција на цените.

2. Постојните цени во патниот патнички сообраќај можат да се зголемат до 9%.

3. Се овластува Републичкиот завод за цени да даде согласност на зголемените цени — тарифи во рамките утврдени со точка 2 од оваа одлука.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цената на услугите во патниот патнички сообраќај и автобуските станици („Службен весник на СРМ“ бр. 25/77).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-1072/1
11 мај 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

241.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ГОРГИ ТРИПКОВ, советник во Работната заедница на Службите на Извршниот совет.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-738/1
23 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

242.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија РИСТО БОЖИНОВСКИ, претседател на Републичкиот совет за прекршоци, сметано од 20. 1. 1978 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-739/1
23 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

243.

Врз основа на член 8а од Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

I. За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Центарот за странски јазици во Скопје, се именуваат:

1. БЛАГОЈА ПОПОВСКИ, секретар на Извршниот совет на Собранието на општината „Карпош“ — Скопје;

2. БЛАГОЈА КОНДАРКО, самостоен советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 17-785/1
23 март 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

244.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Решението бр. 06-313 за отстапување на зграда со дворно место од општествена сопственост на работна организација „Жито-Македонија“ прехранбен комбинат Скопје — Основна организација на здружениот труд „Жито-Македонија“ во Куманово, донесено на 12 февруари 1976 година од Собранието на општината Кратово („Службен гласник на општината Кратово“ бр. 1/76) на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 9 февруари 1978 година на седницата одржана на 19 април 1978 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Решението бр. 06-313 за отстапување на зграда со дворно место од општествена сопственост на работна организација „Жито-Македонија“ Прехранбен комбинат Скопје — Основна организација на здружениот труд „Жито-Македонија“ во Куманово, донесено на 12 февруари 1976 година од Собранието на општина Кратово („Службен гласник на општината Кратово“ бр. 1/76) во делот со кој е определено дека корисникот „има право да ја реновира и користи исклучиво за парна пекара“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Кратово“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка со решение бр. 111/77 од 24 ноември 1977 година поведе постапка за оценување законитоста на дел од решението означено во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето дека со овој дел од оценуваното решение се врши измена на урбанистичкиот план на градот Кратово спротивно на пропишаната постапка, односно прашањето за неговата спротивност со ставовите 1 и 2 на член 34 и членот 35 од Законот за просторно и

урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73, 20/73 и 45/77).

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека оспореното решение е донесено од Собранието на општината Кратово на седницата од 12 февруари 1976 година на основа овластувањето содржано во членот 13 од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на СРМ“ бр. 36/75). Во решението, покрај тоа што се отстапува зградата на користење на основната организација на здружениот труд „Жито-Македонија“, филијала во Куманово, е определено и дека се овластува оваа основна организација како ко-рисник зградата да ја реновира, односно со адаптација да изгради парна пекара. Потоа, Судот исто така утврди дека со урбанистичкиот план на град Кратово на местото на кое се наоѓа зградата што се отстапува е предвидена во деталот со технички

7 км

број 185/12 и деталниот број на листата — из-

09-11Д

градба на стоковна кука како и тоа дека сеуште не се усвоени деталните урбанистички решенија од собранието на општината.

Според мислењето на Судот, бидејќи зградата што се отстапува на филијалата на „Жито-Македонија“ во Куманово не била наменета за парна пекара, со оспореното решение се врши и измена на урбанистичкиот план на градот, а согласно ставот 1 на член 33 од Законот за просторно и урбанистичко планирање просторните и урбанистичките планови можат да се изменат и дополнат под услови предвидени во законот. Ваквите измени и дополнувања на плановите според членот 35 од законот, се вршат по истата постапка по која се донесуваат и самите планови. По исклучок, согласно ставовите 1 и 2 на член 34 од овој закон, измени и дополнувања на плановите за реализација од помал обем (измена на габаритот на објектот, доградба и надградба на објектот, измена на намената на

објектот и нивелационата и регулационата линија) можат да се вршат врз основа на пропис на општината што се донесува едновременно со планот за реализација со тоа што вака направените измени не смеат да бидат во спротивност со основниот урбанистички план.

Со оглед на тоа што со означеното решение се врши ново определување на намената на објектот каде што според основниот урбанистички план е предвидена изградба на стоковна кука, односно објект од напълно друг карактер отколку парна пекара која првенствено е индустриски капацитет, според мислењето на Судот, не може да се смета дека вака извршената пренамена е како измена на планот за реализација од помал обем во смислата на ставот 1 на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Напротив, во случајов пренамената на објектот, покрај тоа што е извршена во несоодветна форма со решение за отстапување на зградата на работната организација, битно ги менува решенијата во основниот урбанистички план на градот, а особено елементите што тој ги содржи како основни решенија за намената на површините, патната и уличната мрежа, системот на градбата, зелените површини, нивелацијата на главната улична мрежа, комуналните инсталации, урбалната опрема и водните токови. Имајќи ги во вид тие причини, Судот утврди дека оспореното решение, во делот со кој се дава овластување за пренамена на отстапената зграда, е во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 34 и членот 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 111/77

19 април 1978 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

208.

Врз основа на член 8 од Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка преку Републичкиот буџет и финансиските планови на републичките самоуправни интересни заедници во 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 16/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Општата заедница на образованието, Републичката заедница на културата, Заедницата на научните дејности на СР Македонија, Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и Републичката заедница на физичката култура склучуваат

ДОГОВОР

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЕКЕ ОСТВАРЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОПШТА И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласија повеќе остварените средства издвоени на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство, според член 7, став 2 од Општествениот договор за висината и движењето на средствата за финансирање на општата и заедничката потрошувачка преку Републичкиот буџет и финансиските планови на републичките самоуправни интересни заедници во 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 16/77), во вкупен износ од 187,4 милиони динари, да се користат и тоа:

1. Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, износот од 6,0 милиони

динари за решавање на проблемите во областа на социјалната заштита; и

2. Износот од 161,4 милиони динари, без обврска на враќање, за:

— 110,0 милиони динари за намиравање на обврските на Републиката по основ на премии и компензациите на земјоделските и други производи за второто полугодие од 1977 година, и

— 51,4 милиони динари на Републичкиот фонд за заеднички резерви за покривање на загуби на организациите на здружениот труд од областа на стопанството, по завршните сметки за 1977 година.

Член 2

Овој договор ќе го спроведе Службата на општественото книговодство на Македонија.

Член 3

Договорот е потпишан во април 1978 година.

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 23-681/1

23 март 1978 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
2. Општата заедница на образованието
3. Републичката заедница на културата
4. Заедницата на научните дејности на СР Македонија
5. Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита
6. Републичката заедница на физичката култура

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ВАЛАНДОВО

209.

Врз основа на член 45 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите, Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услуги и Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Валандово, на седницата одржана на 7 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИТЕ ПРИДОНЕСИ ПО ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВО И ПО ДОМАКИНСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ВАЛАНДОВО, ЗА 1978 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година се определуваат:

- а) од катастарскиот приход, во висина од 7%;
- б) по член на домаќинство што е здравствено осигурен по Законот, по 50,00 динари;
- в) паушал по домаќинство на лица кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство — на чие име не се води сопствена земја и се постари од 15 годишна возраст, како и лица кои земаат земја под закуп ќе плаќаат по 150,00 динари.

Придонесот од претходните точки се распоредува:

- за придонесот за задолжителни видови ќе се пресметува на катастарскиот приход по 5%;
- за останатите права за здравственото осигурување на катастарскиот приход од 2%;
- по член на домаќинство за задолжителните видови по 35,00 динари;
- за останатите права од здравственото осигурување по 15,00 динари;
- придонес од паушал по домаќинство за лица кои немаат сопствена земја, а се постари од 15 годишна возраст и лица кои земаат земја под закуп за задолжителни видови, ќе плаќаат по 105,00 динари;
- за останатите права на здравственото осигурување по 45,00 динари.

II

Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од обврзниците на начин одреден со закон и други акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од 1. 1. 1978 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-161/1

5 април 1978 година

Валандово

Претседател,
Киро Чаков, с. р.

210.

Врз основа на член 45 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Валандово, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите, Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите и Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Валандово, на седницата одржана на 7 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1978 година се определува во височина 6,50% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита — од 2,70%;
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 3,80%.

Стапка на придонесот за здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се одредува во висина од 0,30% за организациите на здружен труд и други корисници, што се распределени во областа 0 и 9 од номенклатурата.

Стапката од 0,30% ќе се плаќа за организациите кои ствараат доход од доходот, а организациите од општествените дејности — од бруто личниот доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работници испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд (деташирани работници), се определува стапка во висина од 20% од утврдената основа, што ја сочинуваат просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на Заедницата за вработување за лицата што се привремено без работа се определува од 9,30% од нето примањата на надоместокот.

Основицата за пресметување на придонесот за здравственото осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа по стапка од 0,45% од бруто личниот доход за извршената работа по договор за дело.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 април 1978 година.

Број 02-162/1

6 април 1978 година
Валандово

Претседател,
Киро Чаков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО

211.

Врз основа на член 14 став 1 точка 1 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата, а согласно член 67 став 1 точка 1 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за СИЗ на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Валандово, на редовната седница одржана на 3 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕ- НА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ВАЛАНДОВО ЗА 1978 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос кои ги остваруваат работните луѓе што остваруваат личен доход од работен однос, а кои ќе се плаќаат на ОСИЗ за општествена заштита на децата, а изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос на бруто износ по стапка од 0,34%.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-114/1 од 29. 12. 1976 година, донесена од страна на Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Валандово.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово“.

Број 34/1
3 април 1978 година
Валандово

Претседател,
Катерина Горѓисева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — ВАЛАНДОВО

212.

Врз основа на член 31 од Законот за СИЗ на вработувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 18 став 5 од Статутот, Собранието на СИЗ на вработувањето, на седницата одржана на 24 март 1978 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Придонес за вработување во 1978 година плаќаат: работните луѓе во здружениот труд, југословенските граѓани на привремена работа во странство и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните од подрачјето на општината.

Член 2

Придонес за вработување во 1978 година се плаќа по стапка од 0,42% од бруто личните доходи на вработените.

Член 3

Придонес за вработување на привремено вработените во странство и работните луѓе што вршат дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните ќе плаќаат по посебна одлука на Републичката заедница на вработувањето.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 64/2
24 март 1978 година
Валандово

Претседател,
(потпис нечиток)

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ВАЛАНДОВО

213.

Врз основа на член 17 точка 4 од Статутот на општина Валандово и член 27 точка 3, а во врска со член 34 од Законот за СИЗ за физичка култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Соборот на здружениот труд, Собранието на општината Валандово и Собранието на Општинската СИЗ на физичката култура, на заедничката седница одржана на 17 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕ- СИТЕ НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход од работен однос и придонесот од доходот на ООЗТ по кој ќе обезбедат средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Валандово.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската СИЗ на физичката култура изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,50%;
— придонес од доход на ООЗТ, по стапка од 0,33%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на општина Валандово, бр. 1218/1, донесена на заедничка седница на Соборот на здружениот труд и Собранието на Самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово и ќе се применува од 1. 1. 1978 година.

Број 0303-15
14 април 1978 година
Валандово

Претседател
на Собранието на општина
Валандово,
инж. агр. Ристо Проданов, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Димитар Петров, с. р.

Претседател
на Собранието на СИЗ на физич-
ката култура,
Пантелие Савов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БАЛАНДОВО

214.

Врз основа на член 199 став 2 точка 2 од Статутот на општината Валандово и член 17 точка 4, а во врска со член 14 став 5 и член 20 став 3 и 4 од Законот за СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Соборот на здружениот труд, Собранието на општината Валандово и Собранието на Општинската СИЗ на културата, на заедничка седница одржана на 7 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА — БАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личниот доход од работен однос и придонесот од доходот на ООЗТ по кој ќе обезбедат средства на Општинската СИЗ на културата — Валандово.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската СИЗ на културата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,14%;
- придонес од доход на ООЗТ — по стапка од 0,14%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на општината Валандово, бр. 3415/1, донесена на заедничка седница на Соборот на здружениот труд и Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово“ и ќе се применува од 1.1.1978 година.

Број 914/1
7 април 1978 година
Валандово

Претседател
на Собранието на општина
Валандово,
инж. агр. **Ристо Проданов**, с. р.
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Димитар Петров, с. р.
Претседател
на Собранието на СИЗ
на културата,
Ристо Ризовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
— БАЛАНДОВО

215.

Врз основа на член 199 став 2 од Статутот на општината Валандово и член 14 од Статутот на Собранието на СИЗ за социјална заштита, а во врска со чл. 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Соборот на здружен труд, по претходно прибавено мислење од Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор и Собранието на СИЗ за социјална заштита на општината Валандово, на заедничка седница за рамноправен делокруг донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
— БАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките од придонесот на доходот во организациите на здружениот труд, придонесот на личниот доход од работен однос во нестопанството, од личниот доход од земјоделска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, на СИЗ за социјална заштита — Валандово.

Член 2

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита за 1978 година изнесуваат:

- придонес од доходот на основните организации на здружен труд ОЗТ стопанство — 0,26%;
- придонес од личен доход од работен однос на нестопанство — бруто стапки од 0,33%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,20%;
- за самостојни занаетчии кои што ќе бидат обложени по основ на вистински доход, на основната што ќе им служи за плаќање на данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — по стапка од 7%;
- за самостојни занаетчии кои што ќе бидат обложени по основ на паушален износ, на основната што ќе им служи за плаќање на данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — по стапка од 10%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите за финансирање на Општинската СИЗ за социјална заштита, бр. 3414/1 од 28. 12. 1976 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1978 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово“.

Број 912/1
7 април 1978 година
Валандово

Претседател
на Собранието на општина
Валандово,
инж. агр. **Ристо Проданов**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
— БАЛАНДОВО

216.

Врз основа на член 199 став 2 од Статутот на општината Валандово и член 22 точка 3 од Статутот на СИЗ на основното образование — Валандово, а во врска со член 19 од Законот за СИЗ на основното образование („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Соборот на здружениот труд и Собранието на СИЗ на основното образование, во рамноправен делокруг, на седницата одржана на 7 април 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО КОИ ЌЕ СЕ ФИНАНСИРА СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1977 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личниот доход од работен однос и придонес од личен доход од земјоделски дејности по кои ќе се обезбедуваат средства на СИЗ на основното образование.

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се применуваат од 1. I. 1978 година.

Член 2

Стапките за придонесите по кои ќе се плаќаат од СИЗ за основно образование изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 5,00%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 1,80%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 3410 од 28. 12. 1976 година за 1977 година донесена од страна на СИЗ на основното образование и Соборот на здружениот труд.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Валандово“.

Број 910/1
7 април 1978 година
Валандово

Претседател
на Собранието на општина
Валандово,
инж. агр. **Ристо Проданов**, с. р.
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Димитар Петров, с. р.
Претседател
на Собранието на СИЗ на основното образование,
Трена Лазова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

217.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на заедничка седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 27. 12. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се утврдува во височина од 7,5% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржани:

- стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,5%.
- стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4%.

Член 2

За обврзниците на придонесот за здравствено осигурување од членот 24 точка 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон основницата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравствено осигурување се утврдува во височина од 11,095% од нето основницата.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во височина од 0,4% од определената основница.

Основница за пресметување на придонесот од претходниот став на овој член претставува:

1. за обврзниците на придонесот кои се обврзници на данок на доход, остварениот доход намален за законските и договорните обврски, освен данокот на доход;
2. за обврзниците на придонесот кои не се обврзници на данок на доход, бруто личниот доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Број 01-5581/1
27 декември 1977 година
Кичево

Претседател,
Буде Трпески, с. р.

218.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 27. 12. 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, а кои се здравствено осигурени, ги плаќаат придонесите за здравствено осигурување на земјоделците во височина:

- 6% од катастарскиот приход;
- 120,00 динари по домаќинство за земјоделските домаќинства што немаат сопствена земја, и
- 40,00 динари по член на домаќинството што е здравствено осигурен.

Член 2

Средствата што ќе се наплатат од придонесите по стапките и паушалните износи утврдени со членот 1 на оваа одлука се распоредуваат:

- 80% за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита, и
- 20% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1978 година.

Број 01-5582/1
27 декември 1977 година
Кичево

Претседател,
Буде Трпески, с. р.

219.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73) и член 18 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23 став 3 од Самоуправната спогодба за основање на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 22 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ****Член 1**

Висината на износот на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во износ од 320 динари за секое новородено дете.

Член 2

Износот за помошта за спрема на новородено дете се исплатува кај Стручната служба на Заедницата со следните докази:

а) оценка на лекарот — гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од еден месец — за исплата пред породувањето;

б) извод од матичната книга на родените — за исплата по породувањето.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-5574/1. — од 27. 12. 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 1/78.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува на случаите што ќе настанат од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-846/1
22 февруари 1978 година
Кичево

Претседател на Соборот на делегатите на работниците-корисници на услугите,
Станимир Илијоски, с. р.

220.

Врз основа на член 36 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73) и член 22 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите, одржана на 22 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ, ОРТОПЕДСКИ, ОЧНИ, СЛУШНИ, ГОВОРНИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА****Член 1**

Заради порационално и економично користење на средствата наменети за здравствена заштита, со оваа одлука се определуваат видовите на здрав-

ствените услуги при чие користење осигурените лица на Заедницата задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и височината на тоа учество.

Член 2

Оваа одлука се применува на осигурените лица на Заедницата кои се осигурени по одредбите на Статутот на Заедницата и Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците за:

1. Чевли со протези	40%
2. Ортопедски чевли: до 200,00 динари вредност	40%
Ортопедски чевли: до 250,00 динари вредност	30%
Ортопедски чевли: преку 250,00 динари вредност	25%
3. Ракавици	30%
4. Сите видови гумени чорапи	40%
5. Затеги, суспензориуми, појаси и патерици	30%
6. Корсети и мидери	30%
7. Ортопедски влошки	40%
8. Кожни капи	40%
9. Протези за горни и долни екстремитети (вештачки раце со дланки, функционални продолжетоци и непоставени кожни ракавици), како и протези на долните екстремитети (со навлака за поткинат дел) кога потребата за овие протези настанала пред здобивање својство на осигурено лице	20%
10. Очни помагала	30%
11. Слушни помагала	20%
12. Привремени и имедијатни протези	50%
13. Забнотехничка помош и други забнопротетички средства	20%
14. Вештачка дојка	30%
15. Перика	40%
16. Апарати за говор	20%

Член 4

Осигурените лица утврдениот дел на учеството со оваа одлука го плаќаат на организацијата која ќе ја изврши услугата, односно која ќе го испорача помагалото.

Член 5

Осигурените лица не учествуваат во трошоците за поправка на помагалата кога на таква поправка имаат право согласно со Правилникот.

Член 6

Осигурените лица од членот 2 на оваа одлука не учествуваат во трошоците при користење забнопротетички, ортопедски, очни, слушни, говорни и други помагала и тоа:

а) кои имаат карактер на задолжителните видови на здравствена заштита, деца до навршени 20 години, а ако се на редовно школување до пропишаното редовно школување, а најмногу до 26 годишна возраст и лица постари од 65 годишна возраст;

б) здравствени услуги предизвикани со несреќи на работа и професионални заболувања;

в) ортопедски помагала предвидени во член 15 и 24 од Правилникот за ортопедските помагала („Службен весник на СРМ“, бр. 42/72);

г) осигурениците — уживатели на пензија со заштитен додаток и членовите на семејства кои ги имаат здравствено осигурени.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 01-847/1

22 февруари 1978 година

Кичево

Претседател на Соборот на делегатите на работниците-корисници на услугите,
Станимир Илијоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — КИЧЕВО

221.

Врз основа на Одлуката на СИЗ на основното образование на општината Кичево, бр. 03-360/1 од 30. XII. 1977 година и Одлуката бр. 02.630/1 од 31. I. 1978 година на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кичево за давање согласност на

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТИНАТА КИЧЕВО (ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БР. 7/1978)

Членот 4 се менува и гласи:

„Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. II. 1978 година, согласно Одлуката бр. 02-630/1 од 31. I. 1978 година од Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кичево“.

Бр. 03-42/2

9 март 1978 година

Кичево

Претседател,
Младен Јанакиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕМИР ХИСАР

222.

Врз основа на член 14 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 19 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата — Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства на СИЗ на културата на општина Демир Хисар.

Член 2

Се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка од 0,25%;
2. придонес од личен доход од редовен работен однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,25%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,50%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот на културата ќе се применуваат одредбите од член 25, 26, 27 и 28 од Законот за СИЗ на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 18/1

17 февруари 1978 година

Демир Хисар

Претседател,
Василе Радевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕМИР ХИСАР

223.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 од Статутот на СИЗ за социјална заштита на општината Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства за СИЗ за социјална заштита на општината Демир Хисар.

Член 2

Се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка од 0,40%;
2. придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,40%;
3. придонес од доходот од земјоделска дејност — по стапка од 0,70%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основниците, пресметувањето и уплатувањето ќе се применуваат одредбите од член 21, 22, 23 и 24 од Законот за СИЗ за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 21/1

17 февруари 1978 година

Демир Хисар

Претседател,
Борис Сивевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕМИР ХИСАР

224.

Врз основа на член 27 став 1 точка 3 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 17 од Статутот на СИЗ за физичка култура на општината Демир Хисар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 17 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување средства на СИЗ на физичката култура на општината Демир Хисар.

Член 2

Се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ООЗТ — по стапка од 0,15%;
2. придонес од личен доход од редовен работен однос од нестопанска дејност — по стапка од 0,15%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,10%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 0,50%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 0,50%.

Член 3

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за физичка култура ќе се применуваат одредбите од член 36, 37, 38 и 39 од Законот за физичка култура и СИЗ на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 15/1

17 февруари 1978 година

Демир Хисар

Претседател,

Јордан Миленковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

225.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничка седница на делегатите, одржана на 16 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ И БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО СЕ ИЗБИРААТ ВО СЕКОЈА ДЕЛЕГАТСКА ЕДИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определува бројот на делегатите што ги делегира секоја делегатска единица

и се утврдуваат делегатските единици во кои се избираат заеднички делегати во Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес.

Член 2

Бројот на делегатите што ги делегира секоја делегација односно повеќе делегации на основните самоуправни организации и заедници, се определуваат сразмерно со бројот на работните луѓе што работат во тие организации односно заедници, односно што живеат во месните заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на соодветната застапеност на одделни области на општествениот труд, односно на територијалните подрачја.

Член 3

Според критериумите од членот 2 на оваа одлука во Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес во Соборот на осигурениците — работници, делегациите на работните луѓе на основните самоуправни и други организации и заедници образувани од работниците и други работни луѓе кои остваруваат свои лични и заеднички потреби и интереси од здравството и здравственото осигурување и граѓаните од месните заедници во Титов Велес избираат 19 делегати во следните делегатски единици:

1. Делегациите на ООЗТ — Погон за производство на порцелан, на ООЗТ — Погон за керамички плочи и работната заедница — заеднички служби на ОЗТ „Борис Кидрич“ — Титов Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

2. Делегациите на ООЗТ за производство и преработка на ткаенини, на ООЗТ за производство на предиво и конци и Работната заедница — заеднички служби на Свиларскиот комбинат „Нонча Камширова“ — Титов Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

3. Делегациите на ОЗТ — Топилница за цинк и слово „Злетово“ — Титов Велес и на Хемиската индустрија „Велес“ — Т. Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

4. Делегациите на ОЗТ „Киро Чучук“, Талковата фабрика „Димче Мирчев“, Металната индустрија „Брако“ од Т. Велес, Изоломонт од с. Градско и „Југопетрол“ од Т. Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

5. Делегациите на Фабриката за масло „Благој Горев“, „Жито — Вардар“, Претпријатието за увоз и извоз на тутун „Македонија“ — извозен магацин, „Југотутун“ — здружено претпријатие Скопје — ООЗТ Титов Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

6. Делегациите на Претпријатието за поправка на коли, Претпријатието за автотранспорт и шпедиција, Автотранспортното претпријатие „Пролегер“ — Скопје, Железничка станица — Т. Велес, ЖТП пресметковна група, ЖТП градежен погон ЗОП, ООЗТ на ПТТ — Скопје — деловна единица Т. Велес, ООЗТ на ЖТП — Скопје — Железничка станица Чашка, Машпед — Меѓународна шпедиција — Скопје — испостава Т. Велес, ООЗТ за ТТ врски и ТТ надзор, Железничка станица — с. Градско, Железничка станица — с. Згropolци, Железничка станица — с. Богомила, Железничка станица — Рајко Жинзифов, ЖТП — погон за влеча — Скопје, ЖТП — погон за инвестиции, Југопетрол — транспорт Богданци, ЖТП — погон за сигнални сигурности, ЖТП — Железничка станица „Васил Антевски“, ЖТП — ООЗТ Фершпед — Скопје, Претпријатието за јавни патишта „Македонија пат“, „Путник“ — Скопје — пословница Т. Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

7. Делегациите на Комуналното претпријатие „Дервен“, Крзнарската индустрија „Димко Митрев“,

Електромачедонија — погон Т. Велес, Печатницата „Графичар“, Противпожарното друштво, Електро-погонот „Скопје“ — трафостаница Т. Велес, ЕИ — ООЗТ Сервисна служба — Београд, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

8. Делегациите на Градежното претпријатие „Бетон“ III градилиште — Т. Велес, Градежното претпријатие „Пелагонија“ — IV градилиште Т. Велес, Комуналното градежно претпријатие „Младост“, Претпријатието „Треска“ погон за гаење шуми, реонската станица за заштита на растенијата, проектантското биро, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

9. Делегациите на ООЗТ при Агрокомбинатот „Лозар“, Земјоделската задруга „Солунска глава“ с. Јаболчиште, Земјоделската задруга „Бистра“ — Галичник — погон Т. Велес формираат единствена делегатска единица и формираат еден (1) делегат;

10. Делегациите на Трговското претпријатие „Велеспром“, Угостителското претпријатие „Интернационал“, продавниците „Прогрес“, „Високо“, „Напредок“, „Газела“, „Треска“, „Универзал“, „Југопластика“, „Тимочанка“, „Астибо“, „Отпад“, „Тутун“, „Ловец“, „Ангрокожа и гума“, „Планика“, „Борово“, „Пек“, „Јелак“, „Босна“, „Униктекст“, „Македонска книга“, „Бе-ко“, „Хемопром“, „Стокооп“, „Македонка“, „Дојранско Езеро“, „22 Декември“, „20 Октомври“, „Наше дете“, „Инкол“, „Македонија-спорт“, „Чик“, „Ниш“, „Клуч“, „Услуга“, „Импрес“, „Пролетер“, „Геталдус“, „Култура“, „Обука“, „Герас Цунев“, „Елегант“, „Мерис“, „Мишка“, „Машиноремонт“, „Вартекст“, „Личанка“, Заводот за унапредување на стопанството на СРМ — продавница Титов Велес, Игри на среќа и лотарија — Скопје, РТС — Скопје наплатен центар Т. Велес, ЗИК „Пелагонија“ Битола ООЗТ — Титов Велес, Индустријата за пиво „Јоска Јордановски — Сандански“ — Прилеп стовариште Т. Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

11. Делегациите на Стопанската банка — филијала Т. Велес, Службата на општественото книговодство — Т. Велес, Југобанка Т. Велес, Заедницата за осигурување имоти и лица „Македонија“, ДОЗ „Југославија“ — пословница Т. Велес, ДОЗ „Дунав“ пословница Титов Велес, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

12. Делегациите на Гимназијата „Кочо Рацин“, Хемиското училиште „Борис Кидрич“, Економското училиште „Јовче Тесличков“, основните училишта „Васил Главинов“, „Кирил и Методи“, „Трајко Андреев“, „Благој Кирков“, „Јордан Хаци — Константинов — Цинот“, „Стојан Бурчев“ — с. Иванковци, „Кирил и Методи“ — с. Извор, „Тодор Јорданов“ — с. Чашка, „Петре Попарсов“ — с. Богомила, „Рајко Жинзифов“ — с. Д. Оризари, „Даме Груев“ — с. Градско, Основното музичко училиште „Кирил Димов“, Специјалното основно училиште, Работничкиот универзитет „Благој Страчков“, Детските јасли и градинка „Димче Мирчев“, Пионерскиот дом „Горе Органчиев“, Училиштето за ученици во стопанството „Коле Неделков“, Интернатот при Хемиското училиште, Претпријатието за прожектирање филмови „11 Октомври“, Матичната библиотека „Гоце Делчев“, Локалната радио-станица Титов Велес, РЗС — дописништво, „Нова Македонија“ — дописништво, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

13. Делегациите на самоуправниот интересен заедници и организации: Општинската конференција на СК, Општинската конференција на ССРМ, Општинскиот синдикален совет, Општинскиот одбор на СЗБ од НОВ, Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина, Општинскиот суд, Органот на управата на Собранието на општината, Одделението за општествени приходи, Општинското јавно обвинителство, Општинското јавно правобранителство, Општинскиот правобранител на

самоуправувањето, Одделението за внатрешни работи, Заводот за статистика, Стручните служби на самоуправниот интересен заедници, Здружението на возачите и автомеханичарите, Општинскиот одбор на слепите, Општинскиот одбор на глувите, Метеоролошката станица „Солунска Глава“, Здружението на пензионерите, Општинскиот одбор „Руен“ — ловечко друштво, Здружението на тутунопроизводителите „Бабуна“, Спортското риболовно друштво формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

14. Делегациите на активните воени лица и цивилните лица во служба на вооружените сили на СФРЈ формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

15. Делегациите на работните луѓе што вршат занаетска и други дејности со личен труд, со средства на трудот над кои постои право на сопственост, како и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност заедно со работниците вработени кај нив, организирани во заедници и во други облици на здружување формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

16. Делегациите на месните заедници: „Славе Петков I“, „Славе Петков II“, „Дворови“, формираат единствена делегатска единица и делегираат два (2) делегата;

17. Делегациите на месните заедници „Нова Населба I“, „Нова Населба II“, „Нови Велес“, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

18. Делегациите на месните заедници „Трајко Капчев“, „Богдан Каракостев“, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат.

Член 4

Во Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Т. Велес во Соборот на осигурениците земјоделци делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд со средства на трудот над кои постои право на сопственост и работните луѓе и граѓаните во месните заедници на село избираат 11 делегати во следните делегатски единици:

1. Делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд на селата: Цидимирци, Крушје, Рудник, Лугунци, Иванковци, Мамутчево, Кумарино, Сојаклари, Отовица, Вашино Село, Чолошево, Ветерско, Новачни и Сопот формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

2. Делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд на селата: Градско, Подлес, Убого, Куридере, Двориште, Горно Чичево, Долно Чичево, Уланди, Кочилари, Водоврати, Виничани, Ногаевци, Караслари, Грчиште, Скачинци и Црквено, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

3. Делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд на селата: Извор, Владиловци, Мартолци, Оморани, Степанци, Д. Врановци, Крајници, Кррино, Попадија, Смиловци, Стариград и Поменово формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

4. Делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд на селата: Богомила, Попрадиште, Ореше, Капиново, Нежилово, Бистрица, Габровник, Ораовдол, Црешнево, Мокрени, Согле, Теово и Плевље, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

5. Делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд на селата: Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, Горно Врановци, Дреново, Бањица, Еловец, Клуковец, Рлевци, Чашка, Голозинци, Лисиче, Мелница, Раковец, Отиштино, Крива Круша и Ново Село, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

6. Делегациите на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со личен труд на селата: Војница, Ораовец, Бусулци, Крајници, Горно Оризари, Раштани, Бузалково, Белештевица, Карабуџиште, Слп, Сливник, потоа во Превалец и земјоделците во Т. Велес организираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

7. Делегациите на месните заедници на селата: Богомила, Папрадиште, Ореше, Капиново, Нежилово, Бистрица, Габровник, Ораовдол, Црешнево, Мокрени, Согле, Теово, Плевље, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

8. Делегациите на месните заедници на селата: Извор, Владиловци, Степанци, Д. Врановци, Крнино, Попадија, Смиливици, Стариград, Поменово, Крајници, Оморани и Мартолци формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

9. Делегациите на месните заедници на селата: Чашка, Горно Јаболчиште, Д. Јаболчиште, Г. Врановци, Дреново, Бањица, Еловец, Клуковец, Рлевци, Голозинци, Лисиче, Мелница, Раковец, Отиштино, Кривакруша, Ново Село, Сливник, Слп, Војница, Ораовец, Бусулци, Горно Оризари, Раштани, Бузалково, Белештевица и Карабуџиште формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

10. Делегациите на месните заедници на селата: Градско, Подлес, Г. Чичево, Д. Чичево, Уланци, Убого, Кочилари, Водоврати, Виничани, Ногаевци, Каласлари, Грнчиште, Скачинци, Црквино, Двориште и Куридаре, формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

11. Делегациите на месните заедници на селата: Иванковци, Цидимирици, Крушје, Рудник, Лугунци, Мамутчево, Кумарино, Сујаклари, Отовица, Башино Село, Чолошево, Ветерско, Новачани и Сопот формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат.

Член 5

Во Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес во Соборот на давателите на услугите делегациите на работните луѓе на основните самоуправни организации избираат 9 делегати во следните делегатски единици:

1. Делегацијата на Медицинскиот центар од Т. Велес претставува една делегатска единица и делегира пет (5) делегата;

2. Делегацијата на Специјалната болница за белодробна туберкулоза „Јасеново“ претставува една делегатска единица и делегира два (2) делегата;

3. Делегациите на Градската аптека „9 Ноември“ и здравствената станица „Дом на железничарите“ формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат;

4. Делегацијата на Општинскиот одбор на Црвениот крст и Друштвото на лекарите формираат единствена делегатска единица и делегираат еден (1) делегат.

Член 6

Ако во текот на траењето на мандатниот период се образува основна самоуправни организација или заедница или ако работните луѓе од основните самоуправни организации и заедници кои не учествувале во основањето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување и пристапат на самоуправниот спогодба за основање, образуваат делегација и учествуваат во работата на Собранието со делегацијата односно делегациите на соодветната област на трудот во една од делегатските единици.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

01-бр. 88/1
16 февруари 1978 година
Титов Велес

Претседател,
Н. Арсовски, с. р.

226.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување на работниците, а во врска со точка I од Одлуката за привремено регулирање на одделни прашања за финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите на давателите на услугите — работници и Соборот на делегати — корисници на услуги, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците се утврдува во висина од 7,60% од бруто личниот доход во која се содржи:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 2,80%, и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,80%.

II

За обврзниците на придонесот за здравството и здравственото осигурување од член 24 точка 3, 5 и 7 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, за кои според членот 25 став 1 алинеја 2, 4 и 6 од истиот закон, основницата е определена во нето лични примања, стапката за придонесот за здравството и здравственото осигурување се утврдува во висина од 11,50% од нето основницата во која се содржи:

— стапката на придонесот на обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 4,50% и

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравството и здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 7,00%.

III

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,40% од определената основница.

Основницата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како основни организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните договорни обврски, освен данокот на доход;

2. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 416

29 декември 1977 година

Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

227.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 41 точка 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Титов Велес, а во врска со точка I од Одлуката за привремено регулирање на одредени прашања за финансирањето и финансиското работење на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржани на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Придонесот за здравственото осигурување на земјоделските осигуреници за 1978 година ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 6⁰/₁₀₀ на катастарскиот приход, од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 3,5⁰/₁₀₀;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 2,5⁰/₁₀₀;

А. По 50,00 дин. за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 20,00 динари;

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност:

а) по 50,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита — 30,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 20,00 динари;

б) по 200,00 динари за домаќинство од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита — 120,00 динари;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата — 80,00 динари.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Бр. 416

29 декември 1977 година

Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

228.

Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на седниците на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и на Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржани на 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребните трошоци и посмртната помош во случај на смрт на осигуреникот или осигурено лице на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес.

Член 2

Надоместокот за погребни трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст — 700 динари;

2. во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст — 1200 динари;

3. во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст — 1500 динари;

4. во случај на смрт на осигурено лице над 14 годишна возраст — 2000 динари.

Член 3

Во случај осигуреното лице да умре во странство за време на привремениот престој во странство надоместокот од претходниот член се зголемува за 50%.

Член 4

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат закопот на осигуреното лице односно осигуреникот врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврда за извршениот закоп и здравствена легитимација на умреното лице.

Во случај осигуреното лице да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на нашата земја во странство дека закопот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот осигуреник им припаѓа посмртна помош во висина

на едномесечен износ од основата за надоместок на личниот доход, односно едномесечната последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надомест, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓале на умрениот осигуреник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување, доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со одредбите на општите акти на Заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребни трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на осигуреникот односно осигуреното лице.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-162/2 од 3 април 1975 година.

Бр. 01-97/1
28 февруари 1978 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

229.

Врз основа на член 28 точка 10 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница и основните заедници на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и на Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување и начинот на остварувањето на правата на надоместок за спрема на новородено дете кој припаѓа на осигурениците — работници од Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес.

Член 2

Висината на надоместокот за спрема на новородено дете изнесува 320 динари.

Надоместокот за спрема на новородено дете се исплатува на осигурениците доколку се исполнети условите за користење на тоа право предвидени во општите акти на Заедницата.

Член 3

Надоместокот за спрема на новородено дете го исплатува Стручната служба на Општинската заедница на основа поднесено барање од страна на осигуреникот.

Кон барањето се прилага оценка од лекар — гинеколог според која породувањето ќе уследи во рок од 1 месец од денот на давањето на оценката,

односно извод од матичната книга на родените, или доказ за усвојување на дете и доказ дека за тоа дете помошта не е исплатена, или потврда од матичната организација на здружениот труд во здравството во случај на мртвородено дете.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука бр. 01-162/1 од 3 април 1975 година.

Бр. 01-97/1
28 февруари 1978 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

230.

Врз основа на член 24 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничката седница на делегатите, на соборите одржани на 16 февруари 1978 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

I

Се именува Изборна комисија за спроведување на изборите за делегати на Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес во состав:

1. Ѓоргиев Благој, дипломиран правник во Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, за претседател;

2. Диневски Владо, дипломиран правник од Медицинскиот центар — Титов Велес, за секретар;

3. Сугарев Тодор, раководител на здравственото осигурување во Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, за член;

4. Маркова Рајна, дипломиран правник во Заедницата за осигурување имоти и лица — Титов Велес, за заменик претседател;

5. Петров Ѓоре, помошник директор на Медицинскиот центар — Титов Велес, за заменик секретар;

6. Ангелов Ангел, референт во Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, за заменик член.

II

Ова решение влегува во сила на денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-88/1
16 февруари 1978 година
Титов Велес

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

231.

Врз основа на член 12 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес, на заедничка седница на делегатите на своите собори одржана на 16 февруари 1978 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. Се распишуваат избори за избор на делегати на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Титов Велес.

2. Изборите за избор на делегации од кои ќе се избераат делегати за Собранието на Општинската заедница ќе се одржат на 17 и 19. III. 1978 година.

Изборите за избор на делегати на Собранието на Општинската заедница ќе се одржат на 31. III. 1978 и 2. IV. 1978 година.

3. Роковите за изборните дејствија за изборите за избор на делегати на Собранието на Општинската заедница почнуваат да течат со денот на влегувањето во сила на ова решение.

4. Ова решение влегува во сила на денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-89/1

16 февруари 1978 година

Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

232.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАБНОТЕХНИЧКА ПОМОШ, ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ**

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на задолжителното учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за забнотехничка помош, забнопротетички средства, ортопедски чевли и други помагала и санитетски материјали, како и случаите во кои се ослободуваат осигурените лица од учеството поради определени причини што довеле до потребата за користење на тие видови здравствена заштита.

Член 2

Осигурените лица целосно се ослободуваат од учеството во соодветните трошоци и тоа за:

1) протези за горните и долните екстремитети (вештачки раце), за функционални наставци и непоставени кожни ракавици;

2) инвалидска количка дадена на употреба;

3) стапови или патерици;

4) сите видови санитарни справи.

По исклучок од ставот 1 точка 1 на овој член осигурените лица кои добиваат протези за горни и долни екстремитети, а потребата за истите настала пред стекнувањето на својството на осигурено лице, учествуваат во поднесувањето на трошоците во висина од 20% од стварната цена на чинењето.

Член 3

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците:

1) за чевли со протеза — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

2) за ортопедски чевли — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

3) за кожни ракавици — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

4) за гумени чорапи — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

5) затеги, појаси, корсети, мидери и суспензориуми — во висина од 30% од стварната цена на чинењето;

6) за ортопедски влошки и кожни капи — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

7) за перики и вештачки гради — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

8) за сите видови наочари, очни протези и контактни стакла — во висина од 40% од стварната цена на чинењето;

9) за слушни апарати и говорни протези — во висина од 20% од стварната цена на чинењето;

10) за забнопротетички помагала предвидени со Правилникот за индикации на забнопротетичка помош — во висина од 20% од стварната цена на чинењето.

Член 4

Во поднесувањето на трошоците предвидени со оваа одлука не учествуваат:

1) осигурените лица — деца до навршени 15 години, а ако се на школување до пропишаното редовно школување, а најдолго до 26 годишна возраст;

2) лицата на кои потребата од сите видови помагала настапила како последица на несреќа на работа или професионално заболување.

Член 5

Осигурените лица, делот од трошоците предвидени со оваа одлука, го уплатуваат на основната организација на здружениот труд која што ги извршила услугите, односно која што ги испорачала помагалата односно санитетските справи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/10

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбарев, с. р.

233.

Врз основа на член 18. став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на паричниот надоместок за чување и негување на душевно болните осигуреници во домашни услови.

Член 2

Осигурени лица душевно оболени сместени на лекување во душевни болници, или осигуреници кои ќе имаат потреба од такво лекување, а можат да се сместат во домашни услови, за нивно чување и нега се определува паричен надоместок во износ од 1500 динари за секој месец.

Член 3

Правото од член 2 на оваа одлука се остварува врз основа на писмено барање на странката и мислење на комисијата на лекари — вештачи на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/11
29 декември 1977 година
Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

234.

Врз основа на член 50 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, број 21/71), член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

При остварување на здравствена заштита во друго место надвор од подрачјето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување,

осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен во претходниот став, на име трошоци за патување на осигуреното лице се исплатува износ во височина на стварните трошоци.

II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

— 80 динари — на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија,
— 170 динари — ако се упатува во други републики.

За деца до 15 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во височина од 50% од износот определен во претходниот став.

III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа односно во височина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае над 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

IV

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката за износот на надоместокот за трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита, број 04-9/14 од 29 декември 1975 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/9
29 декември 1977 година
Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

235.

Врз основа на член 52 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица изнесува:

— за лица до 1 година возраст — 1030 дин.
— за лица од 1 до 7 години возраст — 1300 дин.
— за лица над 7 години возраст — 1750 дин.

Член 2

Ако посмртните остатоци на осигуреното лице се превезуваат од местото каде што настанала смртта до местото на живеење заради закоп, износот од членот 1 на оваа одлука се зголемува до височината на стварните трошоци според тарифата за превоз на посмртните остатоци во јавниот сообраќај.

Кога осигуреното лице умре во странство, а закопот се изврши во Југославија, надоместокот од претходниот став се зголемува за 50%.

Член 3

Надоместокот за закоп на осигурени лица надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип се исплатува според одлука на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

Член 4

Во случај на смрт на осигуреник, на членот на семејството му припаѓа надоместок на посмртна помош во височина на еднократен износ од основот на надоместокот на личниот доход од претходната година.

Посмртната помош припаѓа на членовите на семејството ако умреното лице ги издржувало до неговата смрт.

Член 5

Ако закопот на осигурено лице го изврши работна или друга организација, на истата ѝ припаѓа надоместок на трошоците за закоп во височина предвидена во членот 1 до 3 на оваа одлука.

Член 6

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице, број 04-9/15 од 29 декември 1975 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/8

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

236.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организацијата на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Член 1

Осигурениците и осигурените лица задолжително учествуваат во трошоците при користењето на здравствена заштита и тоа:

1. 20% од цената на здравствените услуги кои се извршуваат со цел за естетски корекции на по-

одделни органи или делови на телото, естетски операции на носот, ушните школки, лицето, дојките и симнувањето на брадавици;

2. 20% од цените на здравствените услуги што се извршува со цел за хируршки корекции на вродени деформации настанати пред стекнувањето на својство на осигурено лице, освен за децата до навршени 15 години и ако се на редовно школување до 26 години возраст;

3. 20% од цената на извршениот абортус за кој не постои апсолутна медицинска индикација.

Член 2

Осигуреното лице учеството предвидено по оваа одлука го плаќа на организацијата која ја извршува услугата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/6

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

237.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 30 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница за здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

На осигурениците кои здравствено се осигураат по закон и самоуправни општи акти на Заедницата, им припаѓа право на помош и спрема за секое новородено дете и тоа:

1. на осигуреник-жена;
2. на осигуреник-маж за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник — за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новородено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на смртта на осигуреникот односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кого се изведува тоа право;
2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признање или со правосилна судска пресуда;
3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци живот, ако за тоа дете претходно не е исплатено помош.

II

Височината на помошта за спрема на секое новородено дете изнесува 340 динари.

III

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на помошта за спрема на новородено дете, број 04-9/13 од 29 декември 1975 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/7

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

238.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на Соборот и делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕНИЦИ И КОЛПОРТЕРИ ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување и за остварување на правата по основ на здравственото осигурување на самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници и адвокати, служи даночната основица (личните доходи) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година.

За самостојните занаетчии, самостојните угостители, превозници и адвокати на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување служи годишниот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанската дејност во тековната година, со тоа што основицата на придонесот за здравствено осигурување не може да изнесува помалку од минималниот личен доход во Републиката утврден со посебни прописи за тековната година.

Член 2

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна занаетчиска дејност, превозничка дејност и адвокатска дејност е утврдена за дел од календарска година, основицата на осигурување се утврдува според таа даночна основица (личен доход).

Ако даночната основица (личниот доход) од самостојна заедничка, угостителска дејност, превозничка и адвокатска дејност не е утврдена, како основица за плаќање на придонесот и определување на правата по основ на здравствено осигурување привремено ќе се смета најниската основица на осигурување од член 1 став 2 на оваа одлука, со тоа што конечното утврдување на основицата

на осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на дејноста.

Член 3

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување и за остварување правото по основ на здравствено осигурување на свештениците и колпортерите ќе служат утврдени основици со договорот за пензиско-инвалидското осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/5

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбареев, с. р.

239.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1978 година се плаќаат и тоа:

1. за ученици во стопанството односно за ученици во училиштата за квалификувани работници, на кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или приватниот работодавец — во износ од 20,00 динари за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за ученици односно студенти — странски државјани — кои се наоѓаат на школување или практика на територијата на Заедницата, доколку со меѓународна спогодба не е определено поинаку — во износ од 192 динари за целосна здравствена заштита;

3. за лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 150 динари, за целосна здравствена заштита;

4. за уживатели на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народното собрание или од страна на извршниот совет — во износ од 150,00 динари;

5. за членовите на семејствата на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница — во износ по член од 100,00 динари;

6. за лица кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување

гурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 150,00 динари;

7. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука и логорување — во износ од 150 динари, за целосна здравствена заштита;

8. за лица припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита, за време на извршувањето задачи на територијалната одбрана — во износ од 55 динари на име придонес во случај за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

9. за ученици во средните училишта и студенти во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 55 динари на име придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести;

10. за лица кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заедницата на вработување — во износ од 150 динари, за целосна здравствена заштита;

11. за лица кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 50 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

12. за лица припадници на доброволни организации на противпожарна заштита — во износ од 30 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 2

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица надвор од работен однос, осигурени по Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, бр. 04-15/5 од 29 декември 1976 година „Службен весник на СРМ“, бр. 5/77.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/4

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбарев, с. р.

240.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправни интереси заедници на здравството и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услуги, одржана на 29 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1978 година се определува во височина од 7,25% од бруто личниот доход и другите примања.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести, за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се определува во височина од 0,5% од бруто личниот доход.

Тарифата за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за организациите на здружениот труд и други корисници што се распоредени во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се определува во височина од 0,50% од остварениот доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од основните организации на здружениот труд (деташирани работници) се определува по стапка во височина од 25% од утврдената основица што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што претходи на годината во која работникот е испратен во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во матичната организација од претходната година на сите работници од категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршената сметка, утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено спрема претходната година.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на заводите за вработување, на паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензија се определува на 11,30% од нето примањата.

За лицата пријавени во заводот за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица за времето за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надомест на привремено безработни лица, како основица за пресметување на придонесот служи нето осигурувањето.

Член 4

За лица кои работат по договор по дело, ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа по стапка од 0,73% од исплатениот надомест.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и други општи акти на Општинската заедница основицата за пресметување на придонесот е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примена на нето личниот доход, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифите на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај

кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат во другите стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основиците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатница согласно со одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 7

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, и други општи акти на Општинската заедница.

Член 8

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствената заштита во странство за 1976 година, број 15/4 од 29 декември 1975 година („Службен весник на СРМ“, бр. 5/77).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-20/3

29 декември 1977 година

Штип

Претседател,
Тодор Барбарев, с. р.

241.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 46 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 30 март 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1978 ГОДИНА

I

1. Стапката на придонесот на катастарскиот доход од земјоделите се определува во височина од 7,23%.

2. Паушалниот придонес по осигуреник изнесува 80,00 динари.

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделство, ќе плаќаат придонес за здравствено осигурување по 160 динари по член годишно.

II

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесот од катастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствено осигурување на работните луѓе што вршат земјоделска дејност од средства за работа над кои постои право на сопственост за 1977 година број 04-15/10 од 29 декември 1976 година („Службен весник на СРМ“ број 9/77).

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

Број 04-24/2

30 март 1978 година

Штип

Претседател,
Лилјана Заркова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

242.

Врз основа на член 50 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 3/78), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 8 мај 1978 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Се распишуваат повторни избори за избор на делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (натаму: Собрание на Заедницата) и тоа:

1) во делегатска единица број 2 — општина Битола за избор на 1 делегат;

2) во делегатска единица број 3 — општина Демир Хисар за избор на 1 делегат, и

3) во делегатска единица број 22 — општина Струга за избор на 2 делегати.

II

Повторните избори за делегати во Собранието на Заедницата ќе се извршат до 30 јуни 1978 година.

III

Повторниот избор на делегати за Собранието на Заедницата ќе се изврши од собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување наведени во точка I на ова решение.

IV

Како ден од кој почнува да течат роковите на изборните дејствија се определува 8 мај 1978 година.

V

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 01-691/1
8 мај 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОХРИД

243.

Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 17 точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на основното образование — Охрид, и член 24 точка 3 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на основното образование Охрид, Собранието на Заедницата на основното образование — Охрид, на седницата одржана на ден 20-XII-1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесот од личен доход на вработените, од личен доход на земјоделска дејност и од личен доход за самостојно вршење на стопански и нестопански дејности за СИЗ на основното образование — Охрид.

Член 2

Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на СИЗ на основното образование изнесуваат:

- Придонес од личен доход од работен однос на вработените во стопанството по стапка од 5%;
- Придонес од личен доход од работен однос на вработените во нестопанството по стапка од 5%;
- Придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 4%;
- Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 8%;
- Придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 8%.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши во бруто износот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Охрид“.

Број 02-713

20 декември 1977 година
ОхридПретседател,
Симовски Милан, с. р.

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на ООЗТ „Краиште“ во состав на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци

распишува

К О Н К У Р С

за реизбор на раководител на ООЗТ „Краиште“ за период од четири години

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да има ВСС — земјоделски факултет;
- да има над 5 години работно искуство;
- да поседува морално-политички квалитети;
- спремност за развој на самоуправните односи;
- проверени резултати во поглед на стручните организациони и други работни способности;
- да не е осудуван за кривични дела од член 511 од Законот за здружен труд.

Пријавите со потребните документи се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето

на конкурсот до Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци.

Пријавите со некомплетни документи нема да се разгледуваат.

Именувањето ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на завршувањето на конкурсот.

За извршениот избор кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена од денот на извршениот избор. (205)

Согласно Одлуката на Деловниот одбор на Деловното здружение „Струмичка котлина“ — Струмица, Конкурсната комисија

распишува

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на директор на Деловното здружение

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено високо образование (земјоделски или економски факултет) со три години работно искуство, од кои две години на раководно работно место во областа на прометот со земјоделски производи;

— да има завршено виша земјоделска или економска школска подготовка со пет години работно искуство, од кои три години на раководно работно место, претежно во прометот со земјоделски производи;

— да поседува стручни квалитети и организаторски способности;

— да не е осудуван за кривични дела и стопански престапи кои согласно законските прописи би претставувале забрана за именување директор.

Со молбата кандидатите да ги приложат потребните документи, а за кандидати од работната организација конкурсната комисија ќе го има на увид работното досие.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Неблаговремените и некомплетирани документи нема да се разгледуваат. (206)

Комисијата за избор и именувања на Собранието на општината Македонски Брод

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ОПШТИНСКАТА ГЕОДЕТСКА УПРАВА (реизбор)

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд и Законот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да имаат најмалку средна школска подготовка од геодетска струка (насока);
2. да имаат најмалку 4 години работно искуство;
3. да поседуваат морално-политички квалитети.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Комплетираниот пријава со потребните документи и кратка биографија се доставуваат до Комисијата за избор и именувања при Собранието на општината Македонски Брод. (207)

ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување слободно работно место лекар

УСЛОВИ:
Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- завршен медицински факултет,
- завршен лекарски стаж и положен стручен испит,
- да знае англиски јазик,
- да не е постар од 30 години.

Пријавените кандидати кои ги исполнуваат претходните услови ќе полагаат писмен и устен тест од областа на функционалната дијагностика на белите дробови и ќе се врши проверка за знаењето на јазикот.

Предност во изборот ќе има оној кандидат кој ќе покаже подобар успех на тестот.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (209)

Врз основа на член 47, 48 од статутот на работната организација, член 170 од Законот за здружениот труд и одлуката на работничкиот совет донесена на 6. 5. 1978 година со записник број 53, конкурсната комисија

распишува КОНКУРС

за избор на работно место ДИРЕКТОР на работната организација „Шпилетранс“ — Дебар.

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

1. висока школска подготовка — економски, правен, машински факултет, со работно искуство од 3 години;

2. виша стручна подготовка — сообраќаен и економски смер, со работно искуство од 3 години.

Кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

- да има морално-политички квалитети,
- да е идејно јасно определен за политиката на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправни односи,
- да не е осудуван за кривични дела проневера, злоупотреба на службената должност, како и кривични дела против народот и државата.

Молбите со потребните документи се доставуваат на правната служба при Р.О. „Шпилетранс“ — Дебар со назнака „за конкурсна комисија“.

Кон молбите да се приложат следните документи:

- диплома за школска подготовка,
- потврда за работен стаж.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето.

Молбите со некомплетирани документи или небаговремено поднесени нема да се разгледуваат и ќе им бидат вратени на кандидатите. (210)

Работната заедница на Стопанска банка —
Основна банка — Винаца

распишува КОНКУРС

за пополнување на работното место Секретар на работната заедница

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да се дипломирани правници со над 2 години работно искуство во струката или
- да се правници со 5 години работно искуство на раководни функции.

Заинтересираните кандидати со молбите да достават:

- диплома или уверение за завршена школска наобразба и
- потврда за работно искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во Заедницата за вработување.

Молбите со комплет документите да се достават до Работната заедница на Стопанска банка — Основна банка — Винаца. (211)

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за реизбор на еден асистент по предметот мерење и регулација во хемиската индустрија на Институтот за хемиско и контролно инженерство.

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и асистенти на овој Факултет.

Кандидатите, треба да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стручните односно научните трудови и по примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето, а пријавите можат да се поднесуваат секој работен ден во архивата на Факултетот или преку пошта во наведениот рок. (228)

Врз основа на член 14 од Правилникот за работни односи, Конкурсната комисија на Рудниците „БЕНТОМАК“ — Крива Паланка

распишува ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. ФИНАНСИСКИ ДИРЕКТОР;
2. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР;
3. ДИРЕКТОР НА РАЗВОЈНО АНАЛИТИЧКИОТ СЕКТОР.

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи и Правилникот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- под точка 1 и 2 да се дипломирани економисти со 5 (пет) години работно искуство;
- под точка 3 да се дипломирани економисти или дипломирани рударски инженери со 5 (пет) години работно искуство.

Покрај молбата кандидатите да ги достават и следните документи:

- доказ за стручна подготовка;
- доказ дека не му е со закон или судска пресуда забрането обавување на работа на работното место за кое се пријавува;
- доказ за работно искуство;
- согласност од работната организација ако е вработен.

Молбите со бараните документи се доставуваат на адреса:

РУДНИЦИ „БЕНТОМАК“ — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ 94.

Личен доход по Правилникот за основите за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи.

Стан не е обезбеден.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (230)

Врз основа на член 104-а став 2 и 3 од Статутот на Работната заедница на Стопанската банка — Основна банка Кочани, Советот на Работната заедница

распишува КОНКУРС

за избор (реизбор) на работници со посебни овластувања и одговорности во работната заедница на Банката

I. Се врши избор за време од 4 години на следните работници:

- раководител на Службата за општи и правни работи (реизбор),
- раководител на Службата за кредитирање,
- раководител на Службата за средства (реизбор),

— раководител на Финансиско-сметководната служба (реизбор).

II. УСЛОВИ:

— Кандидатот под т. 1 треба да биде дипломиран правник, а кандидатите под точките 2, 3 и 4 дипломирани економисти, со работно искуство од најмалку 5 години по дипломирањето.

III. Пријавите за конкурсот со оверен препис на диплома и потврда за работното искуство се поднесуваат до Комисијата за засновување и престанок на работниот однос.

IV. Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

V. Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена по затворањето на Конкурсот, а за резултатите од изборот кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена. (231)

Советот на ТЕХНОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ распишува КОНКУРС

За избор на еден асистент за група предмети од контролно инженерство

УСЛОВИ:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и асистенти на овој факултет.

При изборот ќе имаат предност кандидатите кои покрај останатите услови предвидени со Законот за избор во оваа звање, ќе покажат и најдобар успех на тестот од областа на симулирање и водење на технолошки процеси со компјутер.

Кандидатите, треба да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стручните односно научните трудови и по примерок од трудовите.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето, а пријавите можат да се поднесуваат секој работен ден во архивата на факултетот или преку пошта во наведениот рок. (178)

Врз основа на одлуката на Централниот работнички совет од 27 јануари 1978 година на АК „Тиквеш“ Кавадарци

се распишува

КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. раководител на Стручната служба за лозарство,
2. технолог за заштита на винова лоза и саден материјал,
3. технолог по лозарство за агромеџаника, системи за одгледување, сортимент и нови насади.

Услови:

Покрај општите услови кои се бараат по законот кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точка 1 — дипломиран земјоделски инженер од лозаро-овоштарски смер со најмалку 5 години работно искуство во лозарството од кои најмалку 3 години на раководни работни места;

— да имаат морално-политички квалитети и организациони способности;

— да постигнале успеси во досегашното работење;

— да немаат пречки за заземање на работно место со посебни овластувања предвидени во законот;

— работното место е со посебни овластувања и подлежи на реизбор секои 4 години.

Под точка 2 — дипломиран земјоделски инженер од лозаро-овоштарски смер со најмалку 3

години работно искуство во лозарството, пожелно во работа по заштита на виновата лоза.

Кандидатите да постигнале успеси во досегашното работење.

Под точка 3 — дипломиран земјоделски инженер од лозаро-овоштарски смер со најмалку 3 години работно искуство во лозарството.

Во досегашното работење да се докажале со постигнатите успеси.

Кон бараните документи кои го докажуваат исполнувањето на горенаведените услови, кандидатите треба да приложат и кратка биографија за досегашното движење во работата.

Некомплетираните документи со потребните докази нема да се земаат во разгледување.

Молбите со доказите се испраќаат до Секторот за општи, правни и кадровски работи при АК „Тиквеш“ — Кавадарци. (187)

Работната заедница при Трговското претпријатие „МОША ПИЈАДЕ“ од Скопје
распишува

КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работоводен орган

Услови:

Покрај условите предвидени со законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено средно економско училиште и најмалку 15 години работен стаж на раководно работно место, исклучиво во трговија со градежни материјали, и познавање на сите видови градежни материјали;

— непотполно средно образование со најмалку 18 години работен стаж — искуство на раководно работно место, исклучиво во трговија со градежни материјали, и познавање на сите видови градежни материјали.

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот на објавувањето.

Пријавите по конкурсот се доставуваат лично или преку пошта на адреса: Трговско претпријатие „МОША ПИЈАДЕ“ — Скопје, улица 820 бр. 12.

Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган-директор на ОЗТ „Исток-Транс“ — Штип, ООЗТ „Пролетер“ — Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за именување на индивидуален работоводен орган-директор на ОЗТ „Исток-Транс“ — Штип, ООЗТ „Пролетер“ — Крива Паланка

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот за здружен труд кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка;

— да имаат 5 години работно искуство на раководни работни места, од кои најмалку 1 година во авто-транспортни претпријатија;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да поседуваат организаторски способности;

— да не постојат пречки согласно член 511 од Законот за здружениот труд.

Кон молбата кандидатите треба да ги приложат следните документи:

— диплома за завршена висока стручна подготовка;

— уверение за работното искуство на раководни работни места;

— уверение дека не е осудуван и дека нема забрана за вршење на должноста индивидуален работоводен орган.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на член 110 став 1 и член 112 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Советот на Факултетот за музичка и драмска уметност

распишува

К О Н К У Р С

А. За музичките оддели за избор — преизбор на наставници и уметнички соработници и тоа:

1. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметите:
Композиција со оркестрација и Хармонија со хармонска анализа;
2. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметите:
Композиција со оркестрација и Музички форми со анализа;
3. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот Историја на музиката;
4. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот Виолончело на Одделот за гудачки инструменти;
5. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметите:
Хорско диригирање со познавање на хорска литература и хор;
6. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот
Пијано — главен предмет на Одделот за пијано;
7. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот
Солфеж на Наставно-теоретскиот оддел;
8. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот Соло-пеење и Вокална техника;
9. Еден уметнички соработник-корепетитор во постојан работен однос (III преизбор).

Б. За Одделот за драмски актери:

1. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот Актеркс игра — главен предмет;
2. Еден наставник во сите звања во постојан работен однос по предметот Сценски движења со танци.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од Законот за високото образование на СРМ. Покрај пријавата, таксирана со 2 динари таксена марка, кандидатите поднесуваат: диплома за завршен факултет односно под точка 1 и 2 Факултет за музика — оддел Композиција, под точката 3 Факултет за музика — Оддел музикологија. Под точката 4 Факултет за музика — Гудачки оддел главен предмет виолончело. Под точката 5 Факултет за музика односно Музичка академија. Под точката 6 Факултет за музика — Оддел за пијано — главен предмет. Под точката 7 Факултет за музика односно Музичка академија. Под точката 8 Факултет за музика — Оддел за соло-пеење. Под точката 9 Факултет за музика — Оддел за пијано.

За Одделот за драмски актери под точката 1 Факултет за драмска уметност — Оддел за режија или актерско мајсторство. Под точката 2 висока стручна спрема, средно балетско училиште и кратка биографија. Непотполните документи нема да се земаат предвид.

Предимство имаат кандидатите со објавени научни или стручни трудови, уметничка и педагошка дејност од својата специјалност (во 3 примерка — оверени преписи).

Молбите со документите се поднесуваат до Деканатот на Факултетот за музичка и драмска уметност, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (229)

На основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77 и 36/77), Собранието на општина Гевгелија

О Б Ј А В У В А

ДЕКА КЕ ВРШИ ИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ГЕВГЕЛИЈА

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 74 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77 и 36/77).

Пријавите со документи за докажување исполнувањето на условите, заинтересираните кандидати да ги достават до Собранието на општина Гевгелија — Комисијата за избори и именувања — во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето.

(177)

СООПШТЕНИЕ

Собранијата на општините Чаир, Гази Баба и Кисела Вода, врз основа на член 73 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76 и 30/77), ќе извршат избор на шест судии на Општинскиот суд Скопје II — Скопје.

За судија може да се пријави лице кое покрај општите услови за засновање на работен однос ги исполнува и следниве услови:

- да е државјанин на СФРЈ;
- да е дипломиран правник;
- да има положено правосуден испит;
- да има работно искуство и стручно знаење и морално-политички квалитети за вршење на судиска функција.

Заинтересираните лица да се пријават до Собранието на Општината Чаир — Скопје — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од објавувањето на соопштението. (212)

СОДРЖИНА

	Страна
238. Закон за просторно и урбанистичко планирање (Пречистен текст) — — — —	545
239. Одлука за трансформирање на достасани обврски по кредитите од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството во санациони кредити — — — —	552
240. Одлука за пропишување на мерка на непосредна општествена контрола на цените во патниот патнички сообраќај и автобуските станици — — — —	552
241. Решение за именување советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	553
242. Решение за именување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — —	553
243. Решение за именување членови на Конкурсна комисија за избор на директор на Центарот за странски јазици во Скопје — — — —	553
244. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У.бр. 111/77 од 19 април 1978 година — — — —	553

Општествени договори и самоуправни спогодби

208. Договор за користење на повеќе остварените средства за општа и заедничка потрошувачка за 1977 година — — — —	554
---	-----

Општи акти на самоуправните интересни заедници

БАЛАНДОВО

209. Одлука за утврдување стапките на придонесот од катастарскиот приход и паушалните придонеси по член на домаќинство и по домаќинство за здравствено	
--	--

осигурување на земјоделците — Валан-		229. Одлука за висината на надоместокот за	
дово, за 1978 година — — — — —	555	спрема на новородено дете на осигурени-	
210. Одлука за стапките на придонесите за		ците на Општинската заедница на здрав-	
здравствено осигурување и стапките на		ството и здравственото осигурување —	
посебниот придонес за користење на		Титов Велес — — — — —	565
здравствена заштита во странство за 1978		230. Решение за именување Изборна комиси-	
година — — — — —	555	ја за спроведување на изборите за деле-	
211. Одлука за утврдување стапките на при-		гати на Собранието на Основната заед-	
донесот за финансирање на ОСИЗ за опш-		ница на здравството и здравственото осигу-	
тествена заштита на децата — Валандо-		рување — Титов Велес — — — — —	565
во за 1978 година — — — — —	556	231. Решение за распишување на избори за	
212. Одлука за одредување стапка на придо-		делегати на Собранието на Општинската	
нес за вработување за 1978 година — —	556	заедница на здравството и здравственото	
213. Одлука за утврдување стапките на при-		осигурување — Титов Велес — — — — —	566
донесите на СИЗ на физичката култура		ПШТИП	
— Валандово — — — — —	556	232. Одлука за учество на осигурените лица	
214. Одлука за утврдување стапките на при-		во поднесувањето на трошоците за забно-	
донесите на СИЗ на културата — Валан-		техничка помош, забнопротетички сред-	
дово — — — — —	557	ства, ортопедски чевли и други помагала	
215. Одлука за утврдување стапките на при-		и санитетски материјали — — — — —	566
донесите на СИЗ за социјална заштита		233. Одлука за утврдување на паричен надом-	
— Валандово — — — — —	557	месток за нега на душевно болни осигу-	
216. Одлука за утврдување стапките на при-		реници — — — — —	567
донесите по кои ќе се финансира СИЗ на		234. Одлука за износот на надоместокот на	
основното образование за 1977 година —	557	трошоците за патување, исхрана и смес-	
КИЧЕВО		тување на осигурените лица за време на	
217. Одлука за утврдување височината на		патување и престој во друго место во	
стапките на придонесот за здравствено		врска со остварувањето на здравствената	
осигурување на работниците за 1978 год.	558	заштита — — — — —	567
218. Одлука за височината на придонесите за		235. Одлука за височината на надоместокот на	
здравствено осигурување на земјоделците		трошоците за закоп на осигурените лица	
за 1978 година — — — — —	558	236. Одлука за утврдување висината на учес-	
219. Одлука за висината на износот на по-		твото на осигурените лица во поднесу-	
мошта за спрема на новородено дете —	559	вање на трошоците за здравствени ус-	
220. Одлука за учество на осигурените лица		луги — — — — —	568
во трошоците при користење забнопротетич-		237. Одлука за височината на износот на по-	
тички, ортопедски, очни, слушни, говорни		мошта за спрема на секое новородено дете	
и други помагала — — — — —	559	238. Одлука за определување основица за пре-	
221. Одлука за утврдување стапките на при-		метување и плаќање на придонесот и за	
донесите од личните доходи на работните		остварување на правата по основ на	
луѓе за Заедницата на основното образо-		здравственото осигурување на самостој-	
вание на општината Кичево (објавена во		ните занаетлии, самостојните угостители,	
„Службен весник на СРМ“ бр. 7/78) — —	560	превозници, адвокати, свештеници и кол-	
ДЕМИР ХИСАР		портери за 1978 година — — — — —	569
222. Одлука за утврдување стапки на придо-		239. Одлука за постојаните износи на придо-	
неси на ОСИЗ на културата на општина		несите за здравствено осигурување на од-	
Демир Хисар — — — — —	560	делните категории лица надвор од рабо-	
223. Одлука за утврдување стапки на придо-		тен однос осигурени по Законот за здрав-	
несите на ОСИЗ за социјална заштита на		ствено осигурување и задолжителните	
општината Демир Хисар — — — — —	560	видови на здравствена заштита на насе-	
224. Одлука за утврдување стапки на придо-		лението — — — — —	569
неси на ОСИЗ за физичката култура на		240. Одлука за стапките и тарифите на при-	
општината Демир Хисар — — — — —	561	донесите за здравственото осигурување и	
ТИТОВ ВЕЛЕС		стапките на посебните придонеси за ко-	
225. Одлука за определување бројот на деле-		ристење на здравствената заштита во	
гатите во Собранието на Основната заед-		странство за 1978 година — — — — —	570
ница на здравството и здравственото осигу-		241. Одлука за стапката на придонесот од ка-	
рување — Титов Велес и за утврдува-		тастарскиот доход и паушалниот придо-	
ње на делегатските единици и бројот на		нес по осигуреник за здравствено осигу-	
делегатите што се избираат во секоја деле-		рување на работните луѓе што вршат	
гатската единица — — — — —	561	земјоделска дејност со средства за работа	
226. Одлука за утврдување висината на стап-		над кои постои право на сопственост за	
ката на придонесот за здравството и		1978 година — — — — —	571
здравственото осигурување на работни-		СКОПЈЕ	
ците за 1978 година — — — — —	563	242. Решение за распишување на повторни из-	
227. Одлука за утврдување висината на при-		бори и за определување денот на одржу-	
донесот за здравственото осигурување на		вањето на изборите за избор на делегати	
земјоделците за 1978 година — — — — —	564	во Собранието на Самоуправната инте-	
228. Одлука за висината на надоместокот на		ресна заедница на пензиското и инвалид-	
погребните трошоци и посмртната помош		ското осигурување на Македонија — —	571
на осигурените лица на подрачјето на		ОХРИД	
Општинската заедница на здравството и		243. Одлука за утврдување стапки на придо-	
здравственото осигурување — Титов Велес	564	неси за СИЗ на основното образование —	
		Охрид — — — — —	572